

ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ
НА ВОЗИЛА

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН
И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА

Скопје, јуни 2019 година

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Почитувани,

Договорниот орган Царинска управа на Република Северна Македонија, со адреса на ул.Лазар Личеноски бр.13, 1000 Скопје, телефон за контакт ++389 2 3171 779, електронска адреса: info@customs.gov.mk, има потреба од набавка на услуга за „ Сервисирање на возила “ согласно техничката спецификација во прилог на тендерската документација.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги со отворена постапка, во согласност со член 47 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 24/19), за што објави оглас.

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до **16.07.2019** во **11:00** часот (по локално време) исклучиво преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), притоа следејќи ги упатствата дадени во " Прирачник за начинот на користење на ЕСЈН" објавен на истата веб адреса во делот "Економски оператори".

Со оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се состои од следните делови: инструкции за економските оператори, техничка спецификација, задолжителни одредби што ќе ги содржи договорот за јавна набавка, модел на договор, изјава за сериозност на понудата и образец на понудата.

Понудата испратена преку ЕСЈН треба да биде електронски потпишана од страна на економскиот оператор со користење на дигитален сертификат¹.

Отворањето на понудите се врши електронски преку ЕСЈН и истото ќе биде јавно и ќе се одржи на на **16.07.2019 година, во 11:00 часот.**

Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје,
11.06.2019 година

Царинска управа на
Република Северна Македонија

I. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1.1 Дефиниции

1.1.1 Одредени поими употребени во оваа тендерска документација го имаат следново значење:

- „Договор за јавна набавка“ е договор склучен во писмена форма меѓу еден или повеќе економски оператори и еден или повеќе договорни органи чиј предмет е снабдување стоки, обезбедување услуги или изведување градежни работи;
- „Постапка за јавна набавка“ е постапка што ја спроведуваат еден или повеќе договорни органи, чија цел или дејство е купување или стекнување стоки, услуги или работи;
- „Тендерска документација“ е секој документ изработен од страна на договорниот орган или на кој упатува договорниот орган, а со кој се опишуваат или се утврдуваат елементите

¹ Електронско средство во кое се јавува електронскиот потпис и кое го заменува своерачниот потпис.

на одредена набавка или постапка, вклучувајќи го и огласот за јавна набавка, претходното информативно известување или периодичното индикативно известување кое се користи како замена за оглас за јавна набавка, техничките спецификации, описната документација, предложените услови на договорот, обрасците што ги пополнуваат кандидатите или понудувачите, информациите за општоприменливите прописи и сета дополнителна документација;

- „Техничка спецификација“ на стоки или услуги е спецификација со која се дефинираат карактеристиките на производот или услугата, како што се ниво на квалитет, влијание врз животната средина и климатски влијанија, опис на сите услови (вклучувајќи и пристапност за лица со хендикеп) и оценка на сообразноста, ниво на изведба, користење на производот, безбедност или димензии, вклучувајќи ги и релевантните барања за производот во однос на називот под кој се продава, терминологијата, симболите, тестирањата и методите за тестирање, пакувањето, означувањето и етикетањето, како и инструкции за користење, производствени процеси и методи во секоја фаза од животниот век на стоките или услугите, како и постапки за оценување на сообразноста;
- „Одговорно лице кај договорниот орган“ е функционер кој раководи со државен орган, градоначалник на единицата на локалната самоуправа или директор на правно лице;
- „Економски оператор“ е секое физичко или правно лице или група такви лица, вклучувајќи ги и сите привремени здружувања, кои на пазарот или во постапките за јавни набавки нудат стоки, услуги или работи;
- „Понудувач“ е економски оператор кој поднел понуда;
- „Подизведувач“ е правно или физичко лице кое за понудувачот, со кој договорниот орган склучил договор за јавна набавка или рамковна спогодба, снабдува стоки, обезбедува услуги или изведува работи што се директно поврзани со извршувањето на договорот или рамковната спогодба;
- „Прифатлива понуда“ е понуда поднесена од понудувачот, која ги исполнува условите за утврдување способност, потребите и барањата на договорниот орган наведени во техничките спецификации и останатата тендерска документација, што е навремена, која нема невообичаено ниска цена, а чија конечна цена не ги надминува средствата обезбедени или кои може да се дообезбедат од договорниот орган согласно со овој закон;
- „Несоодветна понуда“ е понуда која не одговара на потребите и барањата на договорниот орган утврдени во тендерската документација без значителни промени;
- „Алтернативна понуда“ е понуда со која понудувачот нуди предмет на набавка кој ги задоволува минималните барања, односно стандарди што договорниот орган ги предвидел во тендерската документација, но на поинаков начин, со други технички карактеристики или методи, од оние кои биле утврдени со техничката спецификација.
- „Единствен документ за докажување на способноста“ е документ што го издава Централниот регистар на Република Македонија и што содржи податоци со кои се докажуваат елементи од способноста на економскиот оператор;
- „Електронско средство“ е електронска опрема за обработка и чување податоци (вклучувајќи и дигитална компресија), кои се пренесуваат, испорачуваат и примаат преку кабелски, радио или оптички средства или преку други електромагнетни средства;
- „Електронски систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН)“ е единствен информациски систем достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи поголема ефикасност, транспарентност и економичност во областа на јавните набавки;
- „Писмено“ или „во писмена форма“ е секој израз што се состои од зборови или бројки што можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат, како и информации што се

пренесуваат и чуваат со помош на електронски средства, под услов сигурноста на содржината да е обезбедена и потписот да може да се идентификува;

1.2 Договорен орган

1.2.1 Договорен орган е Царинска управа на Република Северна Македонија, со седиште на адреса: Лазар Личеноски, телефон ++389 2 3116 188, факс ++389 2 3237832, електронска адреса: info@customs.gov.mk, интернет адреса: www.customs.gov.mk.

1.2.2 Лице за контакт кај договорниот орган се Мирјана Станоева и Билјана Ристовска, телефон ++389 2 3171 779, електронска адреса mirjana.stanoeva@customs.gov.mk и biljana.ristovska@customs.gov.mk.

1.3 Предмет на набавка

1.3.1 Предмет на договорот за јавна набавка се услуги за „Сервисирање на возила“, сопственост на Царинска управа на РМ, и тоа:

ДЕЛ 1 - сервисирање на возила од марка **WOLKSVAGEN**

ДЕЛ 2 - сервисирање на возила од марка **SKODA**

ДЕЛ 3 - сервисирање на возила од марка **OPEL**

ДЕЛ 4 - сервисирање на возила од марките **HONDA, MAZDA, MERCEDES, MOPED** и

ДЕЛ 5 - сервисирање на возила од марка **PEUGEOT**

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничката спецификација во прилог на оваа тендерската документација и истата е составен дел на тендерската документација. Договорот за јавна набавка се склучува за период до 2 години.

1.3.2 Предметот на договорот е **делив на делови** како што е дефинирано во техничките спецификации. Понудувачот може да даде понуда за еден, повеќе или за сите делови од предметот на договорот за јавна набавка. Понудувачот не може да ги дели составните елементи на поединечниот дел.

За секој поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе посебна електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

Предмет на секоја аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ за секој дел од предметот на договорот за јавна набавка

1.4 Вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка

1.4.1 Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) (<https://www.e-nabavki.gov.mk>) и Правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/2019).

1.4.2 Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате во постапката, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН и да поседувате дигитален сертификат. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН², по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

² Линк „Регистрирај домашен оператор“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

1.5 Посебни начини за спроведување на постапката

1.5.1 Оваа постапка ќе заврши со доделување на договор за јавна набавка, односно нема да се користат посебните начини за доделување на договорот рамковна спогодба, динамичен систем за набавки и електронски каталог.

1.5.2 **Договорот за јавна набавка ќе се додели со користење електронска аукција** на која ќе се добијат нови цени коригирани надолу.

1.5.3 Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

1.5.4 Сите понудувачи што поднеле прифатливи понуди, истовремено ќе се поканат, да достават нови цени за делот на понудата кој е предмет на електронска аукција.

1.5.5 Сите понудувачи во секоја фаза од аукцијата ќе имаат пристап до информациите кои ќе им овозможат во секое време да го утврдат својот ранг.

1.5.6 Доколку во постапката за јавна набавка остане само една прифатлива понуда, електронска аукција нема да се спроведе.

1.5.7 По завршувањето на електронската аукција, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

1.6 Применливи прописи

1.6.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки, објавен во Службен весник на Република Македонија број бр. 24/2019 и донесените подзаконски акти.

1.6.2 При подготовка на својата понуда, понудувачот треба да ги има предвид важечките прописи од областа на даноците и другите јавни давачки, работните односи, работните услови, заштитата при работа и заштитата на лични податоци. Сите прописи може да се најдат во соодветните изданија на Службен весник на Република Северна Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечките прописи од горенаведените области, понудувачот може да добие од Управата за јавни приходи, Царинската управа и Министерството за финансии (за даноците и другите јавни давачки), Министерството за труд и социјална политика (за работните односи, работните услови и заштитата при работа) и Дирекцијата за заштита на личните податоци (Закон за заштита на личните податоци).

При спроведувањето на јавните набавки договорниот орган е должен да ги почитува обврските за заштита на животната средина, социјалната политика и за заштита на трудот кои произлегуваат од прописите во Република Северна Македонија, колективните договори и од меѓународните договори и конвенции ратификувани согласно со Уставот на Република Македонија.

1.7 Извор на средства

1.7.1 Средствата за реализација на договорот за јавна набавка кој е предмет на оваа постапка ќе се обезбедат од Буџетот на Царинска управа на Република Северна Македонија.

1.8 Право на учество

1.8.1 Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, како и групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца нема право на учество во постапката согласно со член 101 став 7 од законот.

1.8.2 Право да достави понуда има секое заинтересирано физичко или правно лице или група такви лица, вклучувајќи ги и сите привремени здружувања, кои на пазарот или во постапката за јавна набавка го нудат предметот на набавка.

1.8.3 **Доколку понудата ја доставува економски оператор од странство, истата задолжително да содржи и локален претставник кој ќе биде одговорен за локална поддршка на договорниот орган во случај понудата да е избрана за најповолна.**

1.8.4 Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

1.8.5 **Во случај на групна понуда, каде што членови на групата се странски понудувачи, истата задолжително да содржи и локален претставник кој ќе биде одговорен за локална поддршка на договорниот орган во случај понудата да е избрана за најповолна.**

1.8.6 Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата и краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

1.8.7 Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда сите членови на групата треба да бидат регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки.

1.8.8 Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

1.8.9 Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

1.8.10 Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да ги наведе сите подизведувачи, како и секој дел од договорот за кој има намера да го додели на подизведувачи, да достави контакт податоци за законските застапници на предложените подизведувачи, документација за утврдување способност на предложените подизведувачи и барање од подизведувачот за директно плаќање, доколку подизведувачот го бара тоа.

1.8.11 Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

1.9 Трошоци за поднесување на понуда

1.9.1 Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот од постапката за доделување на договор за јавна набавка.

1.10 Критериум за избор на најповолна понуда

1.10.1 Договорниот орган како критериум за избор на најповолна понуда ќе ја користи економски најповолната понуда врз основа на цената. За најповолна понуда ќе биде избрана понудата која има најниска понудена цена.

1.10.2 За најповолна понуда ќе биде избрана понудата која има **најниска понудена цена**.

1.11 Спречување на судир на интереси

1.11.1 За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на договори за јавни набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на интереси.

1.11.2 Носителот на набавката не смее, при извршување на договорот за јавна набавка, да ангажира лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во постапка за доделување на договор за јавна набавка, во времетраење на договорот. Во тој случај договорот се смета за ништовен.

1.11.3 Во постапката за доделување договор за јавна набавка, претседателот, заменикот на претседателот, членовите и замениците на членовите на комисијата за јавна набавка, како и одговорното лице потпишуваат изјава за непостоење судир на интереси која претставува дел од досието од спроведена постапка.

1.11.4 Во случај на судир на интереси кај претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици во комисијата за јавна набавка, истите се повлекуваат од работа на комисијата и се заменуваат со други лица.

1.11.5 Во случај на судир на интереси кај одговорното лице, истото со посебно решение овластува друго лице од редот на функционерите или вработените кај договорниот орган да ги донесе соодветните одлуки и да го потпише договорот.

1.12 Начин на комуникација

1.12.1 Секое барање, информација, известување и други документи во постапката се испраќаат во електронска форма преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>). Секој документ се евидентира во моментот на испраќање, односно во моментот на примање.

1.12.2 Понудата и придружната документација се испраќаат во електронска форма преку ЕСЈН.

1.12.3 Начинот на поднесување на понудата е утврден во точка 4.7 и точка 4.8 од тендерската документација

1.13 Заштита на податоците

1.13.1 Договорниот орган ќе ги заштити информациите кои економскиот оператор ги има означено како доверливи, особено кога станува збор за деловна тајна или права од интелектуална сопственост, освен во случаите каде по сила на закон договорниот орган е должен да ги достави овие информации до надлежните органи (во случај на жалбена постапка, поведување на управен спор и слично).

За таа цел, економскиот оператор во модулот на поднесување понуда на ЕСЈН има посебно поле каде што ги прикачува документите кои му се означени како деловна тајна.

Економскиот оператор не смее да ги означи за деловна тајна или за класифицирана информација: цената на понудата, трошоците на животниот век, спецификациите на понудените стоки, услуги или работи, количините, податоците во врска со критериумите за избор на најповолна понуда, јавните исправи, извадоците од јавни регистри и другите податоци кои согласно со посебните прописи мора јавно да се објавуваат или не смее да се означат како деловни тајни или како класифицирани информации.

Напомена: Доколку се прикачи некој од горенаведените документи/информации во полето „Деловна тајна“ на ЕСЈН, понудата ќе се смета за неприфатлива.

1.13.2 Доколку економскиот оператор не прикачи документ/и во полето „Деловна тајна“ на ЕСЈН заедно со својата понуда, договорниот орган ќе смета дека предметната понуда не содржи информации од доверлив карактер.

1.13.3 Цената на понудата не се смета за доверлива информација во ниту еден случај.

1.14 Општи мерки за спречување на корупцијата

Договорниот орган ќе ги преземе сите потребни мерки во постапката за јавна набавка и при извршување на договорот, со цел навремено откривање на корупцијата и отстранување или намалување на штетните последици од истата.

2. УТВРДУВАЊЕ СПОСОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

2.1 Услови за утврдување на способноста

2.1.1 Со понудата економскиот оператор задолжително треба да достави придружна документација со која ќе ги докаже:

- дали постојат причини за исклучување на постапката

- услови за квалитативен избор

2.1.2 Економскиот оператор придружната документација ја доставува во скенирана електронска форма.

Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документацијата во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН. Документација во нестандартен формат и големина, се доставува во хартија во запечатен внатрешен плик на кој се наведува полниот назив и адреса на економскиот оператор, најдоцна до крајниот рок на отварање на понудите. Така запечатениот внатрешен плик се затвора во надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган;
- содржи информација за бројот на огласот за доделување на договор за јавна набавка и датумот на кој е објавен;
- во горниот лев агол стои предупредување „Не отворај“, за да не се отвора пред времето и датумот за отварање на понудата.

2.1.3 При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на понудувачот и при евалуација на понудата, комисијата може да побара понудувачите да ги појаснат или дополнат документите, доколку не станува збор за значителни отстапувања од бараната документација. Комисијата нема да создава предност во корист на одреден економски оператор со користење на бараните појаснувања или дополнувања.

2.1.4 Никакви промени во понудата, освен исправката на аритметички грешки, не смеат да се бараат, нудат или да се допуштат од страна на комисијата или од економскиот оператор.

2.1.5 Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно докажуваат дека не постојат причини за исклучување од постапката и способноста за вршење професионална дејност.

2.2 Причини за исклучување од постапката

2.2.1 Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор:

- на кој во последните 5 години му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничко здружување, корупција, затајување даноци и придонеси, тероризам или казни дела поврзани со терористички активности, перење пари и финансирање тероризам и злоупотреба на детскиот труд и трговија со луѓе;
- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;
- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;
- на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- кому му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и
- кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги барал договорниот орган.
- доколку до крајниот рок за поднесување на понудите или пријавите за учество е на листата на издадени негативни референци.

2.2.2 За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничко здружување, корупција, затајување даноци и придонеси, тероризам или казнени дела поврзани со терористички активности, перење пари и финансирање тероризам и злоупотреба на детскиот труд и трговија со луѓе;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
- листата на издадени негативни референци ја проверува договорниот орган и истата ја генерира ЕСЈН.

2.2.3 Изјавата од алинеја 1 од потточка 2.2.2 ја изготвува во електронска форма и со електронски потпис ја потпишува самиот економски оператор и истата не мора да биде заверена од надлежен орган.

2.2.4 Потврдата за платени даноци, придонеси и други давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Управата за јавни приходи.

2.2.5 Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и постапка за ликвидација, потврдите од регистарот на казни за сторени кривични дела од алинеја 5 и 6 како и потврдата од алинеја 7 од потточка 2.2.2, ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор.

Во Република Македонија надлежен орган за издавање на овие потврди е Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Централниот регистар на Република Северна Македонија издава „Единствен документ за докажување на способноста“ кој содржи податоци со кои се докажуваат овие елементи од способноста на економскиот оператор;

2.2.6 Документите од потточка 2.2.2 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад.

2.2.7 Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава документите наведени во потточка 2.2.2 или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

2.2.8 Договорниот орган го исклучува економскиот оператор од постапката за јавна набавка доколку договорниот орган оправдано заклучи дека економскиот оператор со други економски оператори постигнал договор чија цел или последица е нарушување на конкуренцијата.

2.3 Услови за квалитативен избор

2.3.1 Способност за вршење на професионална дејност

За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави:

- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2.4 Техничка или професионална способност

2.4.1. За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови:

- да има искуство од претходно извршени услуги-предмет на договорот за јавна набавка кои успешно се реализирани во последните 3 (три) години;
- да има потребни технички ресурси за квалитетно извршување на услугите-предмет на договорот за јавна набавка, и тоа:
 - најмалку 4 (четири) авто дигалки, покриен сервисен простор, најмалку 3 (три) работни станици, апарат и софтвер за дијагностицирање на дефекти на електронските системи доколку се вградени во возилата,
 - да располага со центри за одржување и поправка на возилата на територија на Град Скопје, еден придружен центар во Битола, Куманово, Штип и Гевгелија;
- да располага со човечки ресурси (обучен и стручен кадар) за квалитетно извршување на услугите-предмет на договорот за јавна набавка;
- при извршување на услугите да вградува нови, неупотребувани, оригинални резервни делови или нивни еквиваленти и
- да ја има на располагање потребна залиха на резервни делови за извршување на услугите на сервис, поправка и одржување на возилата.

2.4.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови од подточка 2.4.1 со доставување на:

- Листа на главни услуги извршени во последните 3 (три) години со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување најмалку 1 (една) Потврда за извршени услуги.
- Изјава дека располага со покриен сервисен центар, 4 (четири) авто-дигалки, најмалку 3 (три) работни станици и опрема (апарат и софтвер) за дијагностицирање на современи електронски системи доколку се вградени во возилата;
- Изјава дека располага со центри за одржување и поправка на возила на територија на Град Скопје, еден придружен центар во Битола, Куманово, Штип и Гевгелија
- Изјава за располагање и опис на техничкиот пероснал (обучен и стручен кадар) кој ќе учествува во извршувањето на услугите-предмет на набавката за целиот период на времетраење на договорот, без оглед на тоа дали се вработени кај економскиот оператор или не;
- Изјава дека ќе вградува нови, неупотребувани, оригинални резервни делови или нивни еквиваленти при извршувањето на услугите-предмет на набавка за целиот период на времетраење на договорот;
- Изјава дека ја има на располагање потребната залиха на резервни делови за извршување на услугите на сервис, поправка и одржување на возилата и
- Известување за делот на договорот за јавна набавка, кој економскиот оператор има намера да го отстапи на подизведувач/и (се доставува само доколку постои каква намера).

2.4.3 Сите изјави кои ги приложува и ги изготвува економскиот оператор за докажување на техничката способност, електронски ги потпишува самиот економски оператор и тие не мора да бидат заверени од надлежен орган.

2.4.4 Техничката и професионалната способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект освен во делот на референтната листа и претходно склучените договори.

Ако економскиот оператор ја докажува својата техничка и професионална способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ - Договор за деловнотехничка соработка дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните технички и професионални ресурси.

Договорниот орган проверува дали субјектот чија способност ја користи економскиот оператор ги исполнува потребните услови за квалитативен избор и дали постојат причини за негово исклучување.

2.4.5 Ако економски оператори поднесат понуда како група на економски оператори, техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на економски оператори настапува со техничка или професионална поддршка од трет субјект или трети субјекти, техничката и професионалната способност се утврдува согласно наведеното во точка 2.4.4.

2.4.6 Во случај на групна понуда, ангажираниот технички персонал задолжително да е од редот на локалниот претставник кој ќе биде одговорен за локална поддршка на договорниот орган во случај понудата да е избрана за најповолна, а во согласност со точките 1.8.3 и 1.8.5 од тендерската документација.

3. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1 Појаснување на тендерската документација

3.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 8 (осум) дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

3.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку истиот модул, без да го открие идентитетот на економскиот оператор кој го поставил прашањето, за што економските оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање.

3.2 Изменување и дополнување на тендерската документација

3.2.1 Договорниот орган може, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на економските оператори, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, при што во најкус можен рок, но не подоцна од 6 (шест) дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите ги прави достапни измените и дополнувањата на ист начин како што ја направил достапна тендерската документација, по што сите економски оператори што ја презеле ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена.

3.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган може крајниот рок за поднесување на понудите да го продолжи пропорционално на сложеноста на измената или дополната на тендерската документација, и тоа најдоцна 8 (осум) дена пред истекот на рокот за поднесување понуди.

4. ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1 Содржина на понудата

4.1.1 Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната тендерска документација во електронска форма и се состои од следниве елементи:

- пополнет образец на понуда составен од општ дел и техничка и финансиска понуда;
- причини за исклучување од постапката од точка 2.2.2. од тендерската документација;
- документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведен во точка 2.3.1. од тендерската документација;
- докази за утврдување на техничката или професионалната способност наведени во точка 2.4.2. од тендерската документација;
- изјава за сериозност на понудата;
- документи означени како деловна тајна (ако нема доверливи информации, да не се прикачуваат документи во полето „Деловна тајна“ од образецот на понуда на ЕСЈН) и

- договор за групна понуда (само за група на економски оператори),

4.1.2 Економскиот оператор понудата ја изготвува и доставува врз основа на електронските обрасци на понуда дадени во оваа тендерска документација. Доколку на дадениот образец на понуда во оваа тендерска документација економскиот оператор не може целосно и сеопфатно да ја изрази својата понуда, може да користи друг образец на која ќе ја достави својата понуда под услов таквиот образец да ги содржи сите елементи од образецот на понуда даден во оваа тендерска документација.

Понудата поднесена на образец на понуда кој не ги содржи сите елементи согласно тендерската документација може да биде отфрлена како неприфатлива.

4.1.3 Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата:

- ги наведува сите подизведувачи, како и секој дел од договорот за кој има намера да го додели на подизведувачи;
- доставува контакт податоци за законските застапници на предложените подизведувачи;
- доставува документација за утврдување способност на предложените подизведувачи, и
- доставува барање од подизведувачот за директно плаќање, доколку подизведувачот го бара тоа.

Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

4.2 Јазик на понудата

4.2.1 Понудата, документите поврзани со понудата како и целата кореспонденција, е на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо.

4.2.2 Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

4.3 Цена на понудата

4.3.1 Економскиот оператор во листата на цени ја внесува цената за секој дел, односно на секоја специфицирана услуга поединечно.

4.3.2 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува посебно. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има. Оттука, предмет на евалуација ќе биде вкупната понудена цена со вклучени увозни царини без ДДВ.

4.3.3 Економскиот оператор понудената цена задолжително ја внесува и во ЕСЈН преку веб образецот „Поднеси понуда/пријава за учество“, панел „Податоци од понудата“, во полето за внесување на цената. Цената на понудата се пишува со бројки и букви. *(Доколку понудата е поднесена од странски економски оператор, цената на понудата покрај со бројки, се пишува и со букви на англиски јазик.)*

4.3.4 Доколку одделна понуда содржи невообичаено ниска цена која е значително пониска од реалната пазарна цена што предизвикува сомнеж дека договорот ќе биде извршен, договорниот орган од понудувачот бара во писмена форма и пред одбивање на понудата, детали околу понудата за кои смета дека се важни и ги проверува доказите што биле доставени за оправдување на цената на понудата. Ако економскиот оператор не успее да објасни на писмено, кои се причините за таквата цена во рок од 5 (пет) дена од датумот на поднесување на барањето, или пак ако Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.

Барање за објаснување на цената задолжително се бара од понудувачот чија вредност на понудата е за повеќе од 50% пониска од просечната цена на прифатливите понуди и е за повеќе од 20% пониска од следната рангирана понуда, во случај да има добиено најмалку 3 (три) прифатливи понуди.

4.4 Валута на понудата

4.4.1 Цената на понудата се изразува во денари. Македонскиот денар ќе се користи како валута за евалуација на понудите.

4.5 Период на важност на понудата

4.5.1 Периодот на важност на понудата ќе изнесува 365 дена од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Доколку денот на отворањето на понудата е неработен, периодот на важноста на понудата се смета од наредниот работен ден. Понудите кои содржат покус период на важност од оној утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.5.2 Доколку договорниот орган процени за потребно може да побара од понудувачот продолжување на периодот на важност на понудата.

4.6 Изјава за сериозност на понудата

4.6.1 Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со исклучување од натамошната постапка и издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

4.6.2 Со изјавата економскиот оператор изјавува дека:

- нема да ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност,
- ќе ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата,
- ќе го потпише договорот за јавна набавка согласно со условите од тендерската документација и доставената понуда или
- ќе ја обезбеди гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот, ако договорниот орган ја предвидел во тендерската документација.

4.6.3 За објавувањето на негативната референца договорниот орган ќе одлучи со одлуката за избор или за поништување на постапката, а истата ќе биде објавена во рок од 3 (три) работни дена од денот на конечното одлучување за избор или за поништување на постапката. Економскиот оператор има право на жалба во жалбена постапка согласно со овој закон.

4.7 Форма и потпишување на понудата

4.7.1 Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него.

Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.

Напомена: Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот "Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и договорни органи" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Документи".

4.7.2 Дополнителни информации за користењето на дигитални сертификати: Понуда се потпишува електронски со употреба на дигитален сертификат, кој е издаден од регистриран издавач на сертификати во Министерството за финансии на Република Северна Македонија.

Странски економски оператор може електронски да ја потпише понудата со употреба на квалификуван дигитален сертификат, кој е издаден од регистриран издавач на сертификати со седиште во Европска унија.

Во случај на употреба на квалификуван сертификат издаден од издавач со седиште во трета земја, сертификатот може да се смета за валиден доколку е исполнет еден од следните 3 услова:

- Издавачот ги исполнува условите за квалификуван сертификат пропишани со Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис („Службен весник на Република Македонија“ бр.34/01, 6/02 и 98/08) и е доброволно акредитиран во Европската унија или
- Регистриран домашен издавач гарантира за странскиот сертификат како да го издал самиот или
- Така да е договорено со билатерален или мултилатерален меѓународен договор склучен помеѓу Република Македонија и друга земја или меѓународна организација.

Комисијата го задржува правото доколку во текот на евалуацијата се посомнева во валидноста на употребениот сертификат или издавачот на сертификати да побара дополнителни информации или документи со кои ќе се докаже валидноста на сертификатот.

За да се избегнат технички пропусти при утврдување на валидноста на сертификатот, препорачливо е економскиот оператор во понудата да наведе со кој софтверски пакет (Microsoft Office 2003, 2007, 2010, OpenOffice итн.) се потпишани документите.

Носител на дигиталниот сертификат со кој се потпишуваат документите кои се составен дел на понуда (финансиска и техничка понуда, изјави), задолжително треба да биде овластениот потписник на економскиот оператор или лице ополномоштено од овластениот потписник.

Полномошното ќе се смета за валидно доколку е приложено во:

- а) електронска форма потпишано со дигитален сертификат на управителот;
- б) во скенирана форма, со печат и своерачен потпис на управителот; или
- в) во хартиена форма, со печат и своерачен потпис на управителот.

Понуди потпишани со дигитален сертификат чиј носител е лице кое нема никакво овластување за потпишување на понуда, ќе бидат отфрлени како понуди со формални недостатоци.

4.8 Начин на доставување на понудата и придружната документација

4.8.1 Договорниот орган може да прифати и понуда од економски оператор кој не ја презел тендерската документација преку ЕСЈН, но не е обврзан евентуално направените измени и дополнувања на тендерската документација да ги доставува и до тие економски оператори.

4.8.2 Економскиот оператор придружната документација ја доставува во скенирана електронска форма.

Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документацијата во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

4.9 Краен рок и место за поднесување на понудите

4.9.1 Краен рок за доставување на понудите е 16.07.2019 година, во 11:00 часот.

4.9.2 Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>.

4.9.3 Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите.

4.10 Алтернативни понуди

4.10.1. Во оваа постапка за доделување на договор за јавна набавка не се дозволени алтернативни понуди.

4.11 Измена, замена и повлекување на понудата

4.11.1 Понудувачите можат да ги изменат, заменат или повлечат своите понуди по поднесување на понудата, под услов измените, замените или повлекувањата да се добиени од договорниот орган пред крајниот рок за поднесување на понудите наведен во точка 4.9.

4.11.2 Измените, замените и повлекувањата на понудите се спроведуваат преку ЕСЈН во модулот „Поднеси понуда“, со додавање на нови документи, бришење на веќе поднесени документи или целосно повлекување на понудата.

4.11.3 Понудата не може да биде изменета, заменета или повлечена по крајниот рок за поднесување на понудите предвиден во точка 4.9.

4.11.4 Повлекувањето на понудата во периодот помеѓу крајниот рок за поднесување на понудите и истекувањето на периодот на важност на понудата ќе резултира со издавање на негативна референца согласно точка 4.6.1 .

5. ОТВОРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ

5.1 Отворање на понудите

5.1.1 Јавното отворање ќе се одржи на 16.07.2019 година, во 11:00 часот, во Царинска управа на Република Северна Македонија, ул. „ Лазар Личеноски “ бр. 13, 1000 Скопје.

5.1.2 Откако комисијата ќе го започне јавното отворање на понудите на ЕСЈН на понудувачите ќе им биде овозможен пристап до следните податоци:

- бројот на огласот за кој е поднесена секоја понуда,
- името на понудувачот и
- цената на понудата и валутата во која е искажана понудата.

5.1.3 Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон јавно отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда.

5.1.4 Во текот на отворањето на понудите се води записник од отворање на понуди кој им се испраќа на економските оператори кои поднеле понуда.

5.1.5 Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот, доколку сака да даде забелешки на постапката на јавно отворање.

5.2 Доверливост на процесот на евалуација на понудите

5.2.1 Ниту една информација во врска со разгледувањето, оценката и споредбата на понудите во процесот на евалуација нема да им се откријат на економските оператори или на кои било други лица што не се службено вклучени во тој процес.

5.3 Појаснување на понудите

5.3.1 Во периодот на разгледување и оценување на понудите, договорниот орган може, да побара од кој било економски оператор појаснување на неговата понуда. Барањето од договорниот орган за појаснување и одговорот се во електронска форма преку ЕСЈН – модул „Појаснување/дополнување на поднесени документи“. Никаква промена на цените или на содржината на понудата нема да се бара, нуди или да се дозволува, освен за потврдување на корегирањето на аритметички грешки што ги открил договорниот орган при проценката на понудите.

5.3.2 Секое појаснување доставено од страна на економскиот оператор во поглед на неговата понуда што не е дадено како одговор на барање од договорниот орган, нема да се разгледува.

5.4 Исправка на аритметички грешки

5.4.1 Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:

- ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е напишан со зборови
- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува единечната цена.

5.4.2 Комисијата за јавни набавки ќе ги коригира грешките во понудата според опишаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за него.

5.4.3 Ако економскиот оператор не ја прифати корекцијата на аритметичките грешки, понудата ќе биде отфрлена и ќе биде издадена негативна референца од страна на договорниот орган заради прекршување на изјавата за сериозност на понудата.

5.4.4 Доколку не се работи за аритметичка грешка, а постои неконзистентност помеѓу цената внесена на веб апликацијата и цената во образецот на понуда, за валидна се смета цената впишана во образецот на понуда.

6. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

6.1 Доделување на договорот за јавна набавка

6.1.1 Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во отворената постапка, договорот му го доделува на економскиот оператор кој понудил најниска цена во текот на негативното наддавање.

6.1.2 Доколку во текот на аукцијата нема негативно наддавање, односно намалување на почетната цена, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор кој понудил најниска цена во првичната фаза од постапката.

6.1.3 Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана порано поднесената понуда.

6.1.4 Во случај да е поднесена само една прифатлива понуда во првата фаза од постапката, односно да не се исполнети условите за одржување на електронската аукција, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на единствениот економски оператор кој поднел прифатлива понуда или да ја поништи постапката доколку се понудиле цени кои се понеповолни од од реалните на пазарот.

6.1.5 Договорниот орган ќе ја донесе одлуката за избор или за поништување на постапката во рок кој не е подолг од рокот за поднесување на понудите, сметајќи од денот определен како краен рок за поднесување на понудите, а не сметајќи ги деновите во кои договорниот орган чека преземање одредено дејствие од друг субјект.

6.1.6 Доколку во текот на постапката за доделување договор за јавна набавка, најповолната прифатлива понуда согласно условите на постапката е со цена повисока од износот на средства утврден во одлуката за јавна набавка, договорниот орган може да ја измени одлуката и да дообезбеди средства потребни за реализација на договорот, под услов понудената цена да не е понеповолна од реалните цени на пазарот и да не го надминува вредносниот праг пропишан за видот на постапката согласно со Законот за јавните набавки.

6.1.5 Договорниот орган го склучува договорот за јавна набавка со понудувачот чија понуда е избрана за најповолна врз основа на техничката и на финансиската понуда во рок од 30 дена од денот на конечното на одлуката за избор, но не подоцна од периодот на важност на понудата.

6.1.6 Ако избраниот понудувач се откаже од склучување на договорот или дојде до раскинување заради негово ненавремено или некавалитетно извршување, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач, ако цената не е повисока од 5% во однос на првично избраната понуда.

6.2 Известување за доделување на договорот за јавна набавка

6.2.1 Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 (три) дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од спроведената постапка, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда.

6.2.2 Во прилог на известувањето ќе се достави и примерок од соодветната одлука, а истото ќе се испрати преку ЕСЈН.

6.2.3 По доставување на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување на постапката, а до истекот на рокот за вложување жалба, економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во целокупната документација од постапката, вклучувајќи ги доставените понуди или пријави за учество, освен оние документи што се означени како деловна тајна.

6.3 Правна заштита

6.3.1 Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во однос на

утврдување на способноста на понудувачите и целосната евалуација на понудите се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

6.3.2 Жалбата треба да ги содржи следниве елементи:

- податоци за подносителот на жалбата (име презиме, назив на економскиот оператор, адреса на престојувалиште и седиште),
- податоци за застапникот или полномошникот,
- назив и седиште на договорниот орган,
- број и датум на постапката за доделување на договор за јавна набавка и податоци за огласот за доделување на договор за јавната набавка,
- број и датум на одлуката за избор на најповолна понуда, поништување на постапката или други одлуки на договорниот орган,
- податоци за дејствијата или пропуштањата за преземање на дејствија од страна на договорниот орган,
- опис на фактичката состојба,
- опис на неправилностите и образложение по истите,
- предлог на докази,
- жалбено барање и/или барање за надомест за трошоците на постапката и
- потпис на овластено лице.

6.3.3 Подносителот на жалбата е должен да приложи и доказ за уплата на надомест за водење на постапката.

6.3.4 Подносителот на жалбата кој нема седиште на територијата на Република Македонија е должен да определи полномошник за прием на писмена.

6.3.5 Жалбата се изјавува до Државната комисија во електронска форма, а се доставува истовремено до Државната комисија и договорниот орган преку ЕСЈН.

6.3.6 Во отворената постапка, жалба се изјавува во рок од 10 (десет) дена од денот на:

1. објавување на огласот за јавна набавка, во однос на содржината на огласот или тендерската документација;
2. објавување на известувањето за измени и дополнителни информации, во однос на содржината на измените и дополнителните информации;
3. отворање на понудите, во однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската документација или
4. прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување, во однос на постапката на евалуација и избор на најповолна понуда, или за причините за поништување на постапката.

6.3.7 Во постапката пред Државната комисија подносителот на жалбата, покрај административната такса, плаќа и надоместок за водење на постапката во зависност од висината на понудата, и тоа:

- до 10.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 50 евра во денарска противвредност,
- од 10.000 до 70.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 100 евра во денарска противвредност,

- од 70.000 до 130.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 150 евра во денарска противвредност или
- над 130.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 200 евра во денарска противвредност.

6.3.8 Во случај на непостоење на понуда, висината на надоместокот за водење на постапката се пресметува врз основа на проценетата вредност на договорот за јавна набавка, при што Државната комисија го известува подносителот на жалбата за висината на надоместокот и рокот во кој треба да достави доказ за негова уплата.

6.3.9 Надоместокот за водење на постапката е приход на Буџетот на Република Северна Македонија.

6.3.10 Договорниот орган не смее да го потпише договорот за јавна набавка и да пристапи кон негово извршување до конечната одлуката за избор на најповолна понуда, освен:

- во случаите на постапка со преговарање без објавување оглас,
- во случај кога во постапката учествувал само еден понудувач чија понуда е избрана за најповолна или
- во случај на поединечни договори за јавни набавки врз основа на рамковна спогодба, динамичен систем за набавки или квалификациски систем.

6.4 Склучување на договорот за јавна набавка

6.4.1 Договорните страни го склучуваат договорот за јавна набавка во писмена форма во рамки на рокот на важност на најповолната понуда, но не подоцна од 30 дена од денот на конечната одлуката за избор.

6.4.2 Договорот за јавна набавка се склучува согласно со условите утврдени во тендерската документација и понудата.

6.4.3 Договорниот орган ќе го достави Договорот за јавна набавка до избраниот најповолен понудувач во 6 (шест) примероци на потпишување.

6.4.4 Избраниот најповолен понудувач има обврска да го потпише Договорот за јавна набавка и истиот да му го врати на Договорниот орган во рок од **5 (пет) дена** од денот на добивање на Договорот. Договорниот орган презема обврска на избраниот најповолен понудувач да му го испрати потребниот број на примероци од Договорот откако истиот ќе го потпише овластеното лице на Договорниот орган.

6.4.5 Доколку избраниот најповолен понудувач не го потпише Договорот во рокот утврден во точка 6.4.4 од тендерската документација, Договорниот орган го задржува правото да смета дека избраниот најповолен понудувач се откажал од склучување на Договорот и да ја објави негативната референца.

7. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

7.1 Начин на плаќање

7.1.1 Се предвидува следниов начин на плаќање: вирмански во рок од 60 (шеесет) дена од првиот нареден ден од денот на прием на фактурата во архивата на Царинската управа на Република Северна Македонија, лоцирана на ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13, 1000 Скопје.

Задолжително во прилог на фактурата се доставува Работен налог, Извештај за извршена работа и Градежна книга за извршените услуги - предмет на договорот, уредно потпишан од страна на овластени лица од двете договорни страни.

Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки.

7.2 Начин и рок на извршување на услугите

7.2.1. Носителот на набавката е должен да ги извршува услугите на начин, во рок и на места, согласно барањата и условите наведени во техничката спецификација од тендерската документација.

7.2.2. Начин, рокот и местото на извршување се задолжителни. Секоја понуда која содржи начин, рок и место на извршување поинакви од тие утврдени во техничката спецификација ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки.

7.3 Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

7.4 Авансно плаќање

7.4.1 За извршување на договорот за јавна набавка не е дозволено авансно плаќање.

7.5 Гаранција за квалитетно извршување на договорот

7.5.1 Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно извршување на договорот во висина од **5% од вредноста на склучениот договор**.

7.5.1 Гаранцијата од точка 7.5.1 се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма или во електронска форма доколку е издадена како таква од банката во изворно оригинална форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

7.5.2 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.

7.5.3 Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

7.5.4 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

7.5.6 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач **ја доставува во рок од 20 (дваесет) дена** од добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот.

7.5.7 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта на адреса на Царинска управа на Република Северна Македонија, ул. „Лазар Личеноски“ број 13, Скопје или лично во Царинската управа, Одделение за јавни набавки, ул. „Колекторска“ бб, Скопје.

7.5.8 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

7.5.9 Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

7.5.10 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

7.6 Гарантен период

Носителот на набавката е должен да гарантира за квалитетот на извршената услуга (вклучувајќи ги и резервните делови) за временски период од _____ месеци од денот на извршување на услугата

која е предмет на набавка , односно да обезбеди гарантен период од најмалу 6 месеци од денот на извршеното сервисирање.

Во текот на гарантниот период од _____ месеци, треба да се обезбеди бесплатна поправка и бесплатна замена на делови во гарантен период согласно понудените гарантни услови на производителот и понудувачот, а за кои произведувачот или неговиот застапник утврдиле дека се неисправни, а со тоа поправката или замената да се направи со нови бесплатни делови.

7.7 Доверливост и заштита на лични податоци

7.7.1 Двете договорни страни се должни со податоците и документите до кои дошле при извршување на услугите-предметот на договор, да постапуваат во согласност со одредбите од Законот за заштита на личните податоци.

7.8. Извршување на договорот

7.8.1 Договорните страни го извршуваат договорот за јавна набавка согласно со условите утврдени во тендерската документација и избраната најповолна понуда.

7.8.2 Договорниот орган е должен да врши контрола дали извршувањето на договорот за јавна набавка е во согласност со условите од договорот.

7.8.3 На одговорноста на договорните страни за исполнување на договорните обврски, покрај одредбите од законот за јавни набавки, соодветно се применуваат одредбите од законот што ги уредува облигационите односи и материјалните прописи со кои се уредува предметот на набавка.

7.9 Подизведуваче *(само доколку понудувачот дел од договорот за јавна набавка го доделува на подизведувач/и)*

7.9.1 Носителот на набавката може, за време на извршувањето на договорот за јавна набавка, од договорниот орган да побара:

- промена на подизведувачите за оној дел од договорот за јавна набавка кој претходно го отстапил на подизведувачи,
- воведување еден или повеќе нови подизведувачи чиј вкупен удел не смее да надмине 30% од вредноста на договорот за јавна набавка без вклучен ДДВ, без оглед дали претходно отстапил дел од договорот на подизведувачи или не,
- преземање на извршувањето на дел од договорот за јавна набавка кој претходно го дал на подизведувач.

7.9.2 Во случај на вклучување нови подизведувачи, Носителот на набавката, заедно со барањето, ги обезбедува следните податоци и документи:

- ги наведува сите подизведувачи, како и секој дел од договорот за кој има намера да го додели на подизведувачи,
- доставува контакт податоци за законските застапници на предложените подизведувачи,
- доставува документација за утврдување способност на предложените подизведувачи и
- доставува барање од подизведувачот за директно плаќање, доколку подизведувачот го бара тоа.

7.9.3 Договорниот орган не смее да го одобри барањето на носителот на набавка:

- во случаите од точка 7.9.1 алинеи 1 и 2, доколку Носителот на набавката во постапката за јавна набавка ја користел способноста на подизведувачот кој го менува, а новиот подизведувач не ги исполнува истите услови или постојат причини за исклучување,

- во случаите од точка 7.9.1 алинеја 3, ако Носителот на набавка во постапката за јавна набавка ја користел способноста на подизведувачот за да ја докаже својата способност, а самиот Носител на набавката не ги исполнува тие услови или ако тој дел од договорот е веќе извршен.

7.9.4 Договорниот орган може да го одбие предлогот за замена на подизведувач, односно вклучување нов подизведувач, доколку тоа може да влијае на непреченото изведување или завршување на работите.

7.9.5 За одбивањето на подизведувачот, Договорниот орган го известува носителот на набавката во рок од 10 (десет) дена од денот на приемот на барањето.

7.9.6 Директното плаќање на подизведувачот е задолжително за договорниот орган и за Носителот на набавката доколку подизведувачот побарал директно плаќање согласно со условите од законот за јавни набавки, при што:

- Подизведувачот приложува согласност врз основа на која обврските на Носителот на набавката ќе ги покрие Договорниот орган,
- Носителот на набавката, во прилог на неговата фактура или временна ситуација, ги приложува фактурите или времените ситуации на подизведувачот кои претходно ги одобрил.

7.9.7 Доколку не е предвидено директно плаќање на подизведувачите, Договорниот орган бара од Носителот на набавката да му достави писмена изјава од подизведувачот, дека подизведувачот е исплатен за набавените стоки, обезбедените услуги или изведените работи, во рок од 60 дена од денот на исплаќање на фактурата од страна на Договорниот орган на Носителот на набавката.

8. ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА

8.1 Договорниот орган може да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка ако:

- бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за постапките за јавна набавка согласно со овој закон,
- не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда,
- настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган,
- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот,
- оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или недостатоци,
- добие инструкции од Бирото да ја поништи постапката во управна контрола или поради технички проблем на ЕСЈН кој не може да се надмине на поинаков начин,
- постапката ја поништува Државната комисија за жалби по јавни набавки или
- поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган.

8.2 Договорниот орган ги известува сите учесници во постапката за јавна набавка преку ЕСЈН, најдоцна во рок од три дена од денот на поништувањето, во врска со престанокот на обврските на учесниците што произлегуваат од поднесувањето на понудите и за причините за поништување на постапката.

9. ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

9.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечната на одлуката за избор или за поништување на постапката.

II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Царинската управа на Република Македонија има потреба од јавна набавка на услуги за сервисирање на службените моторни возила на Царинската управа.

Набавката е делива на 5 дела и тоа:

ДЕЛ 1 - сервисирање на возила од марка **WOLKSVAGEN**

ДЕЛ 2 - сервисирање на возила од марка **SKODA**

ДЕЛ 3 - сервисирање на возила од марка **OPEL**

ДЕЛ 4 - сервисирање на возила од марка **HONDA, MAZDA, MERCEDES, MOPED**

ДЕЛ 5 - сервисирање на возила од марка **PEUGEOT**

Сервисирањето на службените моторни возила опфаќа: промена на делови, автомеханичарски и автоелектричарски услуги, а подетален опис на услугите- предмет на набавка е наведен во листата на цени од образецот на понуда.

При извршување на услугата Носителот на набавката е должен да вградува нови, неупотребувани, оригинални резервни делови или нивни еквиваленти при извршувањето на услугите на сервисирање за целиот период на времетраење на договорот.

Носителот на набавката е должен да го прими возилото веднаш по пријавувањето во сервисен центар, и да ги извршува услугите според описот наведен во во листата на цени од образецот на понуда и неговата прифатена понуда за секој ДЕЛ поодделно, како и согласно пропишаниот начин за поправка и сервисирање од производителот на моторното возило.

Носителот на набавката е должен по пристигнувањето на службеното моторно возило во сервисниот центар, веднаш да пристапи кон дијагностицирање на дефектите на основ на проблеми кои ги забележал Договорниот орган и да отвори работен налог за предвидените поправки, кој треба да биде оверен од страна на Договорниот орган пред да започне поправката. Во работниот налог задолжително се забележуваат податоци за возилото, часот на пристигнувањето на возилото во сервисниот центар и податоци за овластеното лице на Договорниот орган кое го однело возилото во сервисниот центар на Носител на набавката.

Носител на набавката е должен да ги изврши сите поправки внесени во единствениот работниот налог и да го стави на располагање на лицето од Договорниот орган службеното возило во исправна состојба во рок не подолг од 72 часа од приемот на возилото во сервисниот центар и секој заменет дел да го врати на Договорниот орган заедно со работниот налог за извршена услуга .

Доколку Носителот на набавката не може да го отстрани дефектот во рок од 72 часа, должен е да го известат назначеното лице од страна на Договорниот орган кој може да му одобри дополнителен рок за отстранување на дефектот доколку постојат оправдани причини за истото.

За отстранување на поголеми поправки и поправки кои не се содржани во техничка спецификација потребно е Носителот на набавката да достави понуда за набавката на резервните делови кои не се предвидени во техничката спецификација, фактурирани не повеќе од 6% маржа на набавната вредност, за што во прилог на понудата треба да достави профактура или фактура за делот.

За поправките кои не се опфатени во техничка спецификација да се приложи дополнителна листа со „Цена на Работен Час со ДДВ,,
Работните часови потребни за поправките кои не се опфатени во техничка спецификација ќе се одредуваат согласно нормативите на производителот за дадениот тип на возило.

Носителот на набавката треба да даде изјава дека ќе работи по нормативите на производителот на одредениот тип на возила, при што истите ќе бидат проверени од страна на Царинската Управа преку валидни интернет страни и програми или кај Импортерите на одредените типови на возила во земјата.

Носителот на набавката е должен да гарантира за квалитетот на извршената услуга (вклучувајќи ги и резервните делови) за временски период од минимум 6 (шест) месеци од денот на извршување на услугата која е предмет на набавка, односно да обезбеди гарантен период од најмалу 6 месеци од денот на извршеното сервисирање.

Во текот на гарантниот период треба да се обезбеди бесплатна поправка и бесплатна замена на делови во гарантен период согласно понудените гарантни услови на производителот и понудувачот, а за кои произведувачот или неговиот застапник утврдиле дека се неисправни, а со тоа поправката или замената да се направи со нови бесплатни делови.

Службените моторни возила на Царинската управа, се наведени во долунаведените списоци .

ДЕЛ 1 -WOLKSVAGEN				
р.број	марка на возило	тип на возило	листа на цени	број на возила
1	WOLKSVAGEN	TUAREG 2.5	1.1.	3
2	WOLKSVAGEN	TOURAN 1.9	1.2.	2
3	WOLKSVAGEN	GOLF 4 1.9	1.3.	3
4	WOLKSVAGEN	GOLF 4 1.4	1.4.	1
5	WOLKSVAGEN	TRANSPORTER 1.9	1.5.	4
ДЕЛ 2- SKODA				
1	SKODA	OKTAVIJA 1.9	2.1.	8
2	SKODA	FELICIJA	2.2	22
ДЕЛ 3 -OPEL				
1	OPEL	ASTRA 1.4	3.1.	1
2	OPEL	ASTRA 2.0	3.2.	13
3	OPEL	COMBO 1.7	3.3.	2
4	OPEL	SIGNUM 3.0 D	3.4.	1
ДЕЛ 4- HONDA, MAZDA, MERCEDES SPRINTER, MOPED				
1	HONDA	CR-V	4.1.1.	2
2	HONDA	CIVIC	4.1.2.	2
3	MAZDA	3	4.2.1.	1
5	MERCEDES SPRINTER	SPRINTER KOMBE, RENTGEN KOMBE	4.3.1.	3
6	MERCEDES	E320 CDI	4.3.2.	1
7	MOPED	BENLLI	4.4.1.	2
ДЕЛ 5- PEUGEOT				
1	PEUGEOT	BOXER MINIBUS	5.1.	3
2	PEUGEOT	BOXER FURGON	5.2.	2
3	PEUGEOT	307	5.3.	1
4	PEUGEOT	3008	5.4.	1
5	PEUGEOT	301	5.5.	59

СПИСОК НА ВОЗИЛА СО КОИ РАСПОЛАГА ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА РСМ

Р .бр	Тип на возило	Број на шасија	Год. на производство	Работна зафатнина	Сила на моторот	Места за седење	Форма на каросерија
1	Волксваген туарег	WVGZZZ7LZ5D021672	2004	2461	128	5	КАРАВАН
2	Волксваген туарег	WVGZZZ7LZ5D021648	2004	2461	128	5	КАРАВАН
3	Волксваген туарег	WVGZZZ7LZ5D021680	2004	2461	128	5	КАРАВАН
4	Волсваген Тоуран	WVGZZZ1TZ5W121090	2005	1968	103	7	КОМБЕ
5	Волсваген Тоуран	WVGZZZ1TZ8W000724	2007	1896	77	5	АС КОМБИ
6	Фолксваген траспортер	WV2ZZZ7HZ5H009164	2004	1896	77	9	КОМБЕ
7	Фолксваген траспортер	WV2ZZZ7HZ5H009103	2004	1896	77	9	КОМБЕ
8	Фолксваген траспортер	WY2ZZZ7HZ5H009159	2004	1896	77	9	КОМБЕ
9	Фолксваген траспортер	WV2ZZZ7HZ5H008515	2004	1896	77	9	КОМБЕ
10	Голф 4 1.9	WVWZZZ1JZ5D000433	2004	1891	74	5	КАРАВАН
11	Голф 4 1.9	WVWZZZ1JZ5D000145	2004	1891	74	5	КАРАВАН
12	Голф 4 1.9	WVWZZZ1JZ5D000467	2004	1891	74	5	КАРАВАН
13	Голф 4 1.4	WVWZZZ1JZ3W190303	2003	1390	55	5	ЛИМУЗИНА
14	Шкода Октавија	TMBKS21Z382120130	2008	1896	77	5	4*4 ELEGANCE
15	Шкода Октавија	TMBKS21Z4B2018326	2010	1896	77	5	4*4 combi
16	Шкода Октавија	TMBKS21Z1B2018381	2010	1896	77	5	4*4 combi
17	Шкода Октавија	TMBKS21Z8B2018393	2010	1896	77	5	4*4 combi
18	Шкода Октавија	TMBKS21Z6B2017808	2010	1896	77	5	4*4 combi
19	Шкода Октавија	TMBKS21Z4B2017760	2010	1896	77	5	4*4 combi
20	Шкода Октавија	TMBKS21ZOB2017769	2010	1896	77	5	4*4 combi
21	Шкода Октавија	TMBKS21Z9B2017771	2010	1896	77	5	4*4 combi
22	Шкода Фелиција	TMBENN61315351174	2001	1891	47	5	ЛИМУЗИНА
23	Шкода Фелиција	TMBENN61315351172	2001	1891	47	5	ЛИМУЗИНА
24	Шкода Фелиција	TMBENN61315349254	2001	1891	47	5	ЛИМУЗИНА
25	Шкода Фелиција	TMBENN61317358325	2001	1891	47	5	ЛИМУЗИНА
26	Шкода Фелиција	TMBENN61315351173	2001	1891	47	5	ЛИМУЗИНА
27	Шкода Фелиција	TMBENN61317358420	2001	1891	47	5	ЛИМУЗИНА
28	Шкода Фелиција	TMBENN61317357041	2001	1891	47		ЛИМУЗИНА
29	Шкода Фелиција	TMBENN61317358423	2001	1891	47	5	ЛУМИЗУНА
30	Шкода Фелиција	TMBENN6131758312	2001	1891	47	5	ЛУМИЗУНА
31	Шкода Фелиција	TMBENN613117358318	2001	1891	47	5	ЛУМИЗУНА
32	Шкода Фелиција	TMBENN61317358583	2001	1891	47	5	ЛИМУЗИНА
33	Шкода Фелиција	TMBENN61315351180	2001	1891	47	5	ЛУМИЗУНА

34	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613Y5280168	2000	1891	47	5	ЛУМИЗУНА
35	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61315351178	2001	1891	47	5	ЛУМИЗУНА
36	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61315349158	2001	1891	47	5	ЛУМИЗУНА
37	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317358421	2001	1891	47	5	ЛУМИЗУНА
38	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61315349401	2001	1891	47	5	ЛУМИЗУНА
39	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61315351177	2001	1891	47	5	ЛУМИЗУНА
40	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61317358341	2001	1891	47	5	ЛУМИЗУНА
41	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613X0140749	1999	1891	47	5	ЛУМИЗУНА
42	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61315849231	2001	1891	47	5	ЛУМИЗУНА
43	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61315351176	2001	1891	47	5	ЛУМИЗУНА
44	Опел Сигнум	WOLOZCF4861058124	2006	2959	135	5	ЛИМУЗИНА
45	Опел Комбо	WOLOXCF0633009082	2002	1686	48	5	ПИК-АП
46	Опел Комбо	WOLOXCF0633009083	2002	1686	48	5	ПИК-АП
47	Опел астра	WOLOAHL4888020134	2008	1364	66	5	ЛУМИЗУНА
48	Опел астра	WOLOTGF6935035251	2002	1995	74	5	ЛИМУЗИНА
49	Опел астра	WOLOTGF6935030557	2002	1995	74	5	ЛИМУЗИНА
50	Опел астра	WOLOTGF6935034377	2002	1995	74	5	ЛИМУЗИНА
51	Опел астра	WOLOTGF6935032822	2002	1995	74	5	ЛИМУЗИНА
52	Опел астра	WOLOTGF6935031161	2002	1995	74	5	ЛИМУЗИНА
53	Опел астра	WOLTGF6935034843	2002	1995	74	5	ЛИМУЗИНА
54	Опел астра	WOLOTOF6935033256	2002	1995	74	5	ЛИМУЗИНА
55	Опел астра	WOLOTGF6935033003	2002	1995	74	5	ЛУМИЗУНА
56	Опел астра	WOLOTGF6935033532	2002	1995	74		ЛУМИЗУНА
57	Опел астра	WOLOTGF6935029914	2002	1995	74	5	ЛИМУЗИНА
58	Опел астра	WOLOTGF6935035882	2002	1995	74	5	ЛУМИЗУНА
59	Опел астра	WOLOTGF6935034608	2002	1995	74	5	ЛУМИЗУНА
60	Опел астра	WOLOTGF6935029602	2002	1995	74	5	ЛУМИЗУНА
61	Хонда ЦРВ	SHSRE57507UO27167	2007	1997	110	5	КАРАВАН
62	Хонда ЦРВ	SHSRE57507UO26223	2007	1997	110	5	КАРАВАН
63	Хонда Цивик	JFMFD15707S223110	2007	1799	103	5	ЛУМИЗУНА
64	Хонда Цивик	JHMFDD15707S222822	2007	1799	103	5	ЛУМИЗУНА
65	Мерцедес Е 320 ЦДИ	WDB2110221B085396	2006	3200	165	5	ЛИМУЗИНА
66	Мерцедес ренген-комбе	WDB9046131R765608	2005	2148	95	3	ЗАТВОРЕН
67	Мерцедес ренген-комбе	WDB9046131R768059	2005	2148	95	3	ЗАТВОРЕ
68	Мерцедес бенз SPRINTER 511	WDB9066551S12316	2000	2148	80		КОМБЕ
69	Мазда 3	JMZBK14J291771652	2008	1349	62	5	ЛИМУЗИНА
70	Пежо 3008	VF30UHZH9S215534	2005	1560	80		АФ повеќе наменско
71	Пежо 307	VF33CNFUB2116464	2001	1587	88	5	ЛУМИЗУНА

72	Пежо Боксер фургон	VF3233J4215884683	2000	2446	87	6	ФУРГОН
73	Пежо Боксер фургон	VF3233J4215880341	2000	2446	87	6	ФУРГОН
74	Пежо Боксер минибус	VF3YEBMMC11702557	2009	2198	88	9	АФ повеќе наменско
75	Пежо Боксер минибус	VF3YEBMMC11703411	2009	2198	88	9	АФ повеќе наменско
76	Пежо Боксер минибус	VF3YEBMMC11703257	2009	2198	88	9	АФ повеќе наменско
77	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ914766	2017	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
78	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ903457	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
79	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ903458	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
80	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ903463	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
81	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ586671	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
82	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ903459	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
83	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ914765	2017	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
84	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ908238	2017	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
85	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ903460	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
86	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ903461	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
87	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ903462	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
88	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ903464	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
89	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ725548	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
90	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ621358	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
91	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ586663	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
92	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ625075	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
93	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ586665	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
94	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ628070	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
95	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ628069	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
96	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ623173	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
97	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ586659	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
98	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ628072	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
99	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ629862	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
100	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ586662	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
101	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ625074	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
102	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ614123	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
103	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ631674	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
104	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ725549	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
105	Пежо 301	VF3DDBHY6GJ725550	2016	1560	73	5	ЛИМУЗИНА
106	Пежо 301	VF3DD9HP0JJ593691	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
107	Пежо 301	VF3DD9HP0JJ593694	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
108	Пежо 301	VF3DD9HP0JJ593692	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
109	Пежо 301	VF3DD9HP0JJ593693	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА

110	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ590852	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
111	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ590853	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
112	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ593695	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
113	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ579786	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
114	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ572456	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
115	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ572459	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
116	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ584661	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
117	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ579785	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
118	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ572457	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
119	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ577337	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
120	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ564997	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
121	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ574097	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
122	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ572458	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
123	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ590850	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
124	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ586303	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
125	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ586307	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
126	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ586306	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
127	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ577336	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
128	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ577338	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
129	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ584662	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
130	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ583039	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
131	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ586305	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
132	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ583038	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
133	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ586304	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
134	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ590851	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
135	Пежо 301	VF3DD9HPoJJ574096	2018	1560	68	5	ЛИМУЗИНА
136	Мопед Benlli	ZBNND04003P200213	/	49	2	/	МОТОРЦИКЛ
137	Мопед Benlli	ZBNND02003P200056	/	49	2	/	МОТОРЦИКЛ

III. МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА СЕРВИСИРАЊЕ НА СЛУЖБЕНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА - за ДЕЛ _____

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Царинска управа на Република Северна Македонија, со седиште на ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13, 1000 Скопје, ЕМБС 4641655, ЕДБ 4030992228017, застапувано од директорот Ѓоко Танасоски (во натамошниот текст: **Договорен орган**) од една страна, и

2. _____, со седиште на ул. _____ бр. _____, _____, ЕМБС _____, ЕДБ _____ застапувано од _____ (во натамошниот текст: **Носител на набавката**)

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни за набавка на услуги – **Сервисирање на службени моторни возила**, согласно Одлуката за јавна набавка бр. _____ од _____ 2019 година, по спроведена отворена постапка со објавување на оглас број XX/2019, како и донесената Одлука за избор на најповолна понуда број 05-_____/19- од _____ 2019 година.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Предмет на овој Договор е набавка на услуги - **Сервисирање на возила**, за ДЕЛ _____, согласно наведеното во техничката спецификација од тендерската документација и прифатената понуда на Носителот на набавката за ДЕЛ _____, поднесена преку ЕСЈН, кои се составен дел на овој Договор.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на Договорот ќе се утврди врз основа на реално извршени услуги внесени и оверени во налог за работа, при што Договорниот орган може да нарача а Ностелот на набавката да изврши услуги за сервисирање на возила во вредност не е повеќе од _____ денари без вклучен ДДВ, односно _____ денари со вклучен ДДВ.

Единечните цени на предметот на Договорот, искажани во приложената спецификација на цени за резервни делови и цени на работната рака за извршување на услугата **составен дел на овој Договор**, е утврдена согласно поднесената понуда на Носителот на набавка преку ЕСЈН и спроведената е – аукција како посебна фаза од постапката.

Договорните страни се согласни дека единечните цени се цени со вклучени транспортни трошоци, царина и сите други зависни трошоци и јавни давачки за извршување на услугите, и истите се фиксни и непроменливи за целокупното времетраење на Договорот, а евентуалните промени на цените на пазарот нема да влијаат на вредноста на овој Договор.

Доколку било одобрено да се извршат услуги за отстранување на поголеми поправки и поправки кои не се содржани во приложената спецификација на цени, резервните делови кои не се предвидени во спецификацијата на цени, ќе се фактурираат не повеќе од 6% маржа на набавната вредност, за што во прилог на понудата треба да достави профактура или фактура за делот.

За поправките кои не се опфатени во техничка спецификација да се приложи дополнителна листа со „Цена на Работен Час со ДДВ“

Работните часови потребни за поправките кои не се опфатени во техничка спецификација ќе се одредуваат согласно нормативите на производителот за дадениот тип на возило

Извршените услуги над вкупната вредност на Договорот наведена во овој член, ќе бидат на товар на Носителот на набавката.

НАЧИН, РОК И МЕСТО ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Член 4

Носителот на набавката е должен услугите - предмет на договорот да ги извршува совесно, навремено и квалитетно, согласно барањата и условите наведени во техничката спецификација од тендерска документација и неговата понуда, како и согласно стандардите за тој вид на услуга.

Носителот на набавката се обврзува по пристигнувањето на службеното возило со сопственост на Договорниот орган во сервисниот центар, веднаш да пристапи кон дијагностицирање на дефектите на основ на проблеми кои ги забележал Договорниот орган и да отвори работен налог за предвидените поправки, кој треба да биде оверен од страна на Договорниот орган пред да започне поправката. Во работниот налог задолжително се забележуваат податоци за возилото, часот на пристигнувањето на возилото во сервисниот центар и податоци за овластеното лице на Договорниот орган кое го однело возилото во сервисниот центар на Носител на набавката.

Носителот на набавката се обврзува да ја изврши услугата согласно описот наведен во спецификација за цени на резервните делови и цени на работната рака за извршување на услугата составен дел на овој Договор, како и пропишаниот начин за поправка и сервисирање од производителот на моторното возило.

Носител на набавката е должен да ги изврши сите поправки внесени во единствениот работниот налог и да го стави на располагање на лицето од Договорниот орган службеното возило во исправна состојба во рок не подолг од 72 часа од приемот на возилото во сервисниот центар и секој заменет дел да го врати на Договорниот орган заедно со работниот налог за извршена услуга .

Доколку Носителот на набавката не може да го отстрани дефектот во рок од 72 часа, должен е да го известат назначеното лице од страна на Договорниот орган кој може да му одобри дополнителен рок за отстранување на дефектот доколку постојат оправдани причини за истото.

Доколку е потребно да се извршат услуги за **отстранување на поголеми поправки и поправки кои не се содржани во** приложената спецификација на цени, Носителот на набавката е должен претходно да достави понуда за набавката на резервните делови кои не се предвидени во приложената спецификација на цени, фактурирани не повеќе од 6% маржата на набавната цена, односно набавната фактура за делот да биде во прилог на понудата за одобрување и по нејзиното одобрување да ја реализира предметната услуга.

За поправките кои не се опфатени во техничка спецификација да се приложи дополнителна листа со „Цена на Работен Час со ДДВ,,

Работните часови потребни за поправките кои не се опфатени во техничка спецификација ќе се одредуваат согласно нормативите на производителот за дадениот тип на возило

НАДЗОР НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА УСЛУГИТЕ

Член 5

Договорниот орган е должен да именува лице кои ќе врши пријава на дефекти и ќе врши надзор над извршувањето на договорените услуги од страна на Носителот на набавката.

Носителот на набавката е должен услугите предмет на овој Договор да ги врши совесно и квалитетно, според описот и природата на услугите, постапувајќи според упатствата на производителот, лицето овластено од Договорниот орган и да ги спроведува непосредните барања на Договорниот орган во согласност со нормативите и стандардите за овој вид на услуга.

КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ

Член 6

Квалитативен и квантитативен прием на услугите- предметот на договорот врши лице назначено од Договорниот орган при превземање на службеното моторно возило од сервисниот центар, врз основа на налог за работа потпишан од лица на двете договорни страни.

Носителот на набавката е должен да го предаде возилото во чиста и исправна состојба.

Квалитативен и квантитативен прием на услугите - предметот на договорот врши Договорниот орган, врз основа на дадениот работен налог од овластено лице на Договорниот орган при превземање на службеното моторно возило од сервисниот центар и Извештај за извршена работа уредно потпишан од страна на овластените лица на двете договорни страни.

Носителот на набавката е должен да го предаде возилото во чиста и исправна состојба

Договорниот орган е должен преку овластените лица за следење на договорот да врши контрола дали извршувањето на договорот за јавна набавка е во согласност со условите од договорот и ако утврди неисправност или недостаток веднаш да изготви Записник и да одреди дополнителен рок за отстранување на недостатоците.

НАЧИН, УСЛОВИ И РОК НА ПЛАЌАЊЕ, КАЗНЕНА КАМАТА ЗА ЗАДОЦНЕТО ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Носителот на набавката се обврзува во рок од 3 (три) дена од склучување на Договорот до Договорниот орган да достави известување за овластено лице за потпишување на фактури и при секоја промена на овластеното лице веднаш да го извести Договорниот орган.

Член 8

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го изврши вирмански во рок од 60 (шеесет) дена од првиот нареден ден од денот на прием на фактурата во архивата на Царинска управа на Република Северна Македонија, ул. „Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје.

Задолжително во прилог на фактурата се доставува: барање за поправка на службено возило, единствен работен лист и работен налог и/или записник за извршените услуги, уредно потпишан од страна на лица овластени од двете договорни страни.

Доколку Договорниот орган не ја плати паричната обврска по фактурата во рокот од став 1 на овој член, Носителот на набавката има право на пресметка и наплата на казнена камата за задоцнето плаќање, како и право на надоместок за доцнење, согласно позитивните законски прописи.

За извршување на овој Договор не е дозволено авансно плаќање.

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 9

Договорните страни се согласни дека доколку Носителот на набавката не ги исполни обврските по овој Договор во рокот утврден во член 4 и член 6 на овој Договор, Договорниот орган има право да бара од Носителот на набавката да му исплати договорна казна во висина од 0,5% вкупната вредност на Договорот за секој нареден ден задоцнување, но не повеќе од 10 (десет) дена од утврдениот рок за извршување на обврските.

Утврдениот износ на договорна казна поради задоцнување, Договорниот орган ќе го засмета и одбие при исплатата на износ од фактура на Носителот на набавката доставена за исплата.

Исто така, договорните страни се согласни дека доколку Носителот на набавката не ги изврши обврските во рок и на начин утврден со овој Договор, покрај правото на договорна казна од став 1 на

овој член, Договорниот орган има право да го раскине Договорот со проста изјава за раскинување на Договорот и да бара надомест на штета.

Во овој случај Договорниот орган го задржува правото да склучи Договор со второрангираниот понудувач, ако цената не е повисока од 5% во однос на првично избраната понуда, а разликата помеѓу цената на услугите утврдена со овој Договор и цената на второрангираниот понудувач, паѓа на товар на Носителот на набавката.

ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 10

Квалитетното, односно целосното, совесното и навременото извршување на обврските по овој Договор, Носителот на набавката го гарантира со доставена безусловна банкарска гаранција за квалитетно извршување на Договорот во висина од **5%** од вкупната вредност на овој Договор.

Договорниот орган има право да ја активира и наплати банкарската гаранција од став 1 на овој член и да отпочне со постапка за раскинување на овој Договор при доцнење со извршување на обврските и/или при недостатоци (грешки) за кои Носителот на набавката е директно одговорен и тоа:

- во случај на ненавремено извршување на услугите од страна на Носителот на набавката во роковите наведени во член 4 од овој Договор;
- во случај кога Носителот на набавката сноси одговорност за некавалитетно извршени услуги, или вградени делови кои не се во согласност со барањата наведени во техничката спецификација од тендерската документација и неговата понуда понудата на Носител на набавката;
- во случај кога не ги извршува обврските во гарантниот период;
- Договорот е раскинат и престанал да важи по вина на Носителот на набавката .

Доколку овој Договор се реализира навреме и квалитетно во согласност со одредбите на овој Договор, гаранцијата за квалитетно извршување на Договорот му се враќа на Носителот на набавката во рок од 14 (четиринаесет) дена по целосното извршување на обврските по Договорот.

ГАРАНТЕН РОК

Член 11

Носителот на набавката е должен да гарантира за квалитетот на извршената услуга (вклучувајќи ги и резервните делови) за временски период од _____ месеци од денот на извршување на услугата која е предмет на набавка , односно да обезбеди гарантен период од најмалу 6 месеци од денот на извршеното сервисирање.

Во текот на гарантниот период од _____ месеци, Носителот на набавката треба да обезбеди бесплатна поправка и бесплатна замена на делови во гарантен период согласно понудените гарантни услови на производителот и понудувачот, а за кои произведувачот или неговиот застапник утврдиле дека се неисправни, а со тоа поправката или замената да се направи со нови бесплатни делови.

ВИША СИЛА

Член 12

Ниту една од договорните страни не одговара и нема да биде одговорна за неисполнување на обврските по овој Договор до кое би дошло поради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена поради Виша сила, должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 13

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор ќе се применуваат важечките прописи на Република Северна Македонија.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 14

Сите спорови кои ќе произлезат од овој Договор или во врска со него, ќе се решаваат пред надлежниот суд.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 15

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, друга-та договорна страна има право да го раскине овој Договор со доставување на писмено известување во рок од 7 (седум) дена пред раскинувањето на договорот.

КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 16

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 17

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е македонскиот јазик.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 18

Договорот се склучува за временски период до реализација на обврските по истиот, но не подолго од **2 (две) години** од денот на стапување на сила на Договорот.

ДОВЕРЛИВОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 19

Двете договорни страни се должни со податоците и документите до кои дошле при извршување на услугите - предметот на овој договор, да постапуваат согласно со одредбите од Законот за заштита на личните податоци.

ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 20

Договорот стапува на сила на _____.**2019 година.**

Член 21

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 22

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 23

Овој договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои по 4 (четири) примероци за Договорниот орган и 2 (два) примероци за Носителот на набавката.

ДОГОВОРЕН ОРГАН
Царинска управа на РСМ

Директор
м-р Ѓоко Танасоски

НОСИТЕЛ НА НАБАВКА

Управител

Составни делови на овој Договор се:

- а) Спецификација на цени,
- б) Техничка спецификација за ДЕЛ __ од тендерската документација,
- в) Понудата на Носителот на набавката за ДЕЛ __.

IV. ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА

Врз основа на огласот објавен од страна на Царинска управа на Република Северна Македонија за доделување договор за јавна набавка на услуги-,, **Сервисирање на возила** ", со спроведување на отворена постапка, со електронска аукција преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>) и на тендерската документација, која ја подигнавме од договорниот орган ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

IV.1 ОПШТ ДЕЛ

IV.1.1 Име на понудувачот: _____

IV.1.2 Контакт информации

- Адреса: _____
- Телефон: _____
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: _____

IV.1.3 Одговорно лице: _____

IV.1.4 Даночен број: _____

IV.1.5 Матичен број: _____

IV.1.6 Согласно сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка согласно со цените и роковите на испорака дефинирани во Листата на цени и рокови на испорака.

IV.1.7 Нашата понудата е составена од следниве делови:

- Пополнет образец на понуда составен од ОПШТ ДЕЛ и ТЕХНИЧКА И ФИНАНСИСКА ПОНУДА
- причини за исклучување од постапката од точка 2.2.2 од тендерската документација освен негативна референца;
- документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведен во точка 2.3.1 од тендерската документација;

- докази за утврдување на техничката или професионалната способност наведени во точка 2.4.2 од тендерската документација;
- изјава за сериозност на понудата;
- документи означени како деловна тајна (ако нема доверливи информации, да не се прикачуваат документи во полето „Деловна тајна“ од образецот на понуда на ЕСЈН) и
- договор за групна понуда (доколку се работи за група на понудувачи).

IV.2 ТЕХНИЧКА И ФИНАНСИСКА ПОНУДА

IV.2.1 Согласно сме да го понудиме услугите-предмет на договорот за јавна со цените дефинирани во следниве Листи:

ЛИСТА за ДЕЛ 1 - Сервисирање на возила од марка WOLKSVAGEN

1.1 Листи на цени за WOLKSVAGEN TOUAREG 2.5. TDI							
Листа 1.1 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. број	Име на делот	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер кабина						
5	Промена на луфмесер						
6	Промена на улје менувач						
7	Промена на филтер за воздух						
8	Промена на водна пумпа						
9	промена на хидролагер						
10	Поправка на светлосна сигнализација						
11	Промена на алансер						
12	Промена на алтернатор						

13	Промена на брисач						
14	Промена на клинаст ремен						
15	Промена на дихтон на глава						
16	Промена семеринг						
17	Промена на тандем пумпа						
18	Промена вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
19	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
20	Промена на дихтон на картер						
21	Промена на ребраст каиш						
22	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
23	Промена на семеринг на брегаста						
24	Промена на семеринг на радилица - преден						
25	Штелување палење						
26	Промена на брегаста со штелување вентил						
27	Промена на термостат						
28	Промена на црево за гориво						
29	Прочистување на инсталација за гориво						
30	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
31	Промена на мерач за гориво во резервоар						
32	Промена на црево за вода						
33	Промена на пумпа од комплуг						
34	Прочистување на инсталација за клима						
35	Промена на хладњак за клима						
36	Промена на хладњак за вода						
37	Прочистување на ладилник без вадење						
38	Вадење и мesteње ладилник						
39	Вадење и мesteње ладилник за парно						
41	Промена на бош пумпа со штелување на						

	дизел мотор						
42	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						
43	Промена на дизна на дизел мотор						
44	Промена на гумици и шајбни за дизни						
45	Репарирање на дизна на дизел мотор						
46	Промена на греач на дизел мотор						
47	Штелување на вентил на дизел мотор						
48	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
49	Промена на дихтон на глава и штелување вентил						
50	Промена на диск преден						
51	Промена на диск заден						
52	Замена на диск плочка задна- гуртна						
53	Промена на семеринг со алуминско постолје						
54	Промена на алумински држач на вилушки						
55	Обработка на дискови						
56	Замена на диск плочка предна						
57	Промена на цилиндер за глицерин						
58	Промена на преден амортизер						
59	Промена на одбојници на задни амортизери						
60	Промена на заден амортизер						
61	Промена на лагер на задно тркало						
62	Промена на лагер на предно тркало						
63	Промена на перка за ладилник						
64	Промена на рамо десно						
65	Промена на рамо предно						
66	Промена на централна спона						
67	Промена на зглоб						
68	Промена на главчина						

69	Промена на манжетна на зглоб						
70	Промена на лагер за заден трап						
71	Промена на спона од волан						
72	Промена на десна спона						
73	Промена на лева спона						
74	Промена на автомат за штоп						
75	Промена на автомат за уље						
76	Поправка на менувач						
77	Поправка на шалтер со штелување						
78	Промена на полуосовина						
79	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
80	Поправка на диференцијал						
81	Промена на сајла за кумплунг						
82	поправка на шалтер на менувач						
83	Промена на тапа за менувач мала и голема						
84	Промена на шалтер						
85	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг (glaven cilindar)						
86	Промена на кардан						
87	Промена на крстач за кардан						
88	Замена на сонда за гас						
89	Замена на сензор за воздух						
90	Замена на сензор за палење						
91	Замена на сонда						
92	Промена на летфа на волан						
93	Замена на сензор						
94	Шлепување на возило по километар {од лице место до сервис }						
95	Промена на вентил за гума						
96	Балансирање на гума						
97	Хилзнување на блок од мотор						
98	Егализација на радилица						

99	Обработка на пиксни на клипњача						
100	Рамнење на глава на мотор						
101	Центрирање на возило						
102	Акумулатор						
103	Промена на филтер полен						
104	Промена на метлици						
105	Промена на предна сијалица X7						
106	Промена на сијалица за штоп						
107	Промена на главчина						
108	Промена на сијалица за жмигавец						
109	Репарирање на алансер {четкици манжетна ,четкодржач,сет пиксни колектор						
110	Промена на јабучица						
111	Промена на чаури						
112	Промена на стабилизатори						
113	Промена на гумени чаури на вилушки						
114	Промена на гумица балаштанга						
115	Промена на вилушка за друг лагер						
116	Промена на амортизер рачна						
117	Промена на амортизери за гепек						
118	Промена на спојка						
119	Средство за брисачи						
120	Модул						
121	Промена на црево за интер кулер						
122	Промена на туљ						
123	промена на канџа						
124	Промена на запчаник						
125	Промена на вилушка за канџа						
126	Промена на спојка на диск за притисок						
127	Промена на спојничка осовина						
128	Промена на лагер за менувач						
129	промена на главна пумпа за спојката						
130	Промена на рампа за кутија за менувач						

131	Промена на Бендекс						
132	Поправка на електроника						
133	поправка од инсталција на перка						
134	поправка на електрична инсталација од греачи						
135	Промена на ПК ремен						
136	Промена на Ролер за ПК каиш						
137	Промена на комлуг шајбна за компресор за клима						
138	Поправка на процесор						
139	Поправка на Софтвер						
140	Промена на фланша за менувач						
141	Полнење на клима						
142	Промена на грана						
143	Промена на Сензор за ABS						
144	Промена на вилушка						
145	Компресор за клима						
146	Промена на Ракавец						
147	Промена на резервоар за вода						
148	Сигурносен штраф{клуч}						
149	Промена на антифриз						
150	Глицерин						
151	Репарирање на турбина						
152	Промена на надворешна гума 205/65 R17(летна) индекс на брзина минимум Н индекс на носивост минимум 102						
153	Промена на надворешна гума 205/65 R17(зимска) индекс на брзина минимум Н индекс на носивост минимум 102						
154	Челичен бандаш						
155	Ланци за снег						
156	Промена на шофершајбна						

ВКУПНО ЛИСТА 1.1				
------------------	--	--	--	--

1.2 Листи на цени за WW TOURAN 1.9							
Листа 1.2 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. број	Име на делот	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер кабина						
5	Промена на луфмесер						
6	Промена на улје менувач						
7	Промена на филтер за воздух						
8	Промена на водна пумпа						
9	промена на хидролагер						
10	Поправка на светлосна сигнализација						
11	Промена на алансер						
12	Промена на алтернатор						
13	Промена на брисач						
14	Промена на клинаст ремен						
15	Промена на дихтон на глава						
16	Промена семеринг						
17	Промена на тандем пумпа						
18	Промена вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
19	Промена на дихтунг на усисно издувна						

	грана						
20	Промена на дихтон на картер						
21	Промена на ребраст каиш						
22	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
23	Промена на семеринг на брегаста						
24	Промена на семеринг на радилица - преден						
25	Штелување палење						
26	Промена на брегаста со штелување вентил						
27	Промена на термостат						
28	Промена на црево за гориво						
29	Прочистување на инсталација за гориво						
30	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
31	Промена на мерач за гориво во резервоар						
32	Промена на црево за вода						
33	Промена на пумпа од комплуг						
34	Прочистување на инсталација за клима						
35	Промена на хладњак за клима						
36	Промена на хладњак за вода						
37	Прочистување на ладилник без вадење						
38	Вадење и мesteње ладилник						
39	Вадење и мesteње ладилник за парно						
41	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
42	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						
43	Промена на дизна на дизел мотор						
44	Промена на гумици и шајбни за дизни						
45	Репарирање на дизна на дизел мотор						

46	Промена на греач на дизел мотор						
47	Штелување на вентил на дизел мотор						
48	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
49	Промена на дихтон на глава и штелување вентил						
50	Промена на диск преден						
51	Промена на диск заден						
52	Замена на диск плочка задна- гуртна						
53	Промена на семеринг со алуминско постолље						
54	Промена на алумински држач на вилушки						
55	Обработка на дискови						
56	Замена на диск плочка предна						
57	Промена на цилиндер за глицерин						
58	Промена на преден амортизер						
59	Промена на одбојници на задни амортизери						
60	Промена на заден амортизер						
61	Промена на лагер на задно тркало						
62	Промена на лагер на предно тркало						
63	Промена на перка за ладилник						
64	Промена на рамо десно						
65	Промена на рамо предно						
66	Промена на централна спона						
67	Промена на зглоб						
68	Промена на главчина						
69	Промена на манжетна на зглоб						
70	Промена на лагер за заден трап						
71	Промена на спона од волан						
72	Промена на десна спона						
73	Промена на лева спона						
74	Промена на автомат за штоп						

75	Промена на автомат за уље						
76	Поправка на менувач						
77	Поправка на шалтер со штелување						
78	Промена на полуосовина						
79	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
80	Поправка на диференцијал						
81	Промена на сајла за кумплунг						
82	поправка на шалтер на менувач						
83	Промена на тапа за менувач мала и голема						
84	Промена на шалтер						
85	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг (glaven cilindar)						
86	Промена на кардан						
87	Промена на крстач за кардан						
88	Замена на сонда за гас						
89	Замена на сензор за воздух						
90	Замена на сензор за палење						
91	Замена на сонда						
92	Промена на летфа на волан						
93	Замена на сензор						
94	Шлепување на возило по километар {од лице место до сервис }						
95	Промена на вентил за гума						
96	Балансирање на гума						
97	Хилзнување на блок од мотор						
98	Егализација на радилица						
99	Обработка на пиксни на клипњача						
100	Рамнење на глава на мотор						
101	Центрирање на возило						
102	Акумулатор						
103	Промена на филтер полен						
104	Промена на метлици						

105	Промена на предна сијалица X7						
106	Промена на сијалица за штоп						
107	Промена на главчина						
108	Промена на сијалица за жмигавец						
109	Репарирање на алансер {четкици манжетна ,четкодржач,сет пиксни колектор						
110	Промена на јабучица						
111	Промена на чаури						
112	Промена на стабилизатори						
113	Промена на гумени чаури на вилушки						
114	Промена на гумица балаштанга						
115	Промена на вилушка за друг лагер						
116	Промена на амортизер рачна						
117	Промена на амортизери за гепек						
118	Промена на спојка						
119	Средство за брисачи						
120	Модул						
121	Промена на црево за интер кулер						
122	Промена на туљ						
123	промена на канџа						
124	Промена на запчаник						
125	Промена на вилушка за канџа						
126	Промена на спојка на диск за притисок						
127	Промена на спојничка осовина						
128	Промена на лагер за менувач						
129	промена на главна пумпа за спојката						
130	Промена на рампа за кутија за менувач						
131	Промена на Бендекс						
132	Поправка на електроника						
133	поправка од инсталција на перка						
134	поправка на електрична инсталација од греачи						
135	Промена на ПК ремен						

136	Промена на Ролер за ПК каиш						
137	Промена на комлуг шајбна за компресор за клима						
138	Поправка на процесор						
139	Поправка на Софтвер						
140	Промена на фланша за менувач						
141	Полнење на клима						
142	Промена на грана						
143	Промена на Сензор за ABS						
144	Промена на вилушка						
145	Компресор за клима						
146	Промена на Ракавец						
147	Промена на резервоар за вода						
148	Сигурносен штраф{клуч}						
149	Промена на антифриз						
150	Глицерин						
151	Репарирање на турбина						
152	Промена на надворешна гума 205/65 R 16 (летна)индекс на брзина мин. Т на носивост мин.91						
153	Промена на надворешна гума 205/65 R16 (зимска)индекс на брзина мин.Т на носивост мин.91						
154	Челичен бандаш						
155	Ланци за снег						
156	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 1.2							

1.3 Листи на цени за цени за GOLF 4 1.9 TDI

Листа 1.3 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги

1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. број	Име на делот	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер кабина						
5	Промена на луфмесер						
6	Промена на улје менувач						
7	Промена на филтер за воздух						
8	Промена на водна пумпа						
9	промена на хидролагер						
10	Поправка на светлосна сигнализација						
11	Промена на алансер						
12	Промена на алтернатор						
13	Промена на брисач						
14	Промена на клинаст ремен						
15	Промена на дихтон на глава						
16	Промена семеринг						
17	Промена на тандем пумпа						
18	Промена вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
19	Промена на дихтунг на усисно издувна грana						
20	Промена на дихтон на картер						
21	Промена на ребраст каиш						
22	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
23	Промена на семеринг на брегаста						
24	Промена на семеринг на радилица -						

	преден						
25	Штелување палење						
26	Промена на брегаста со штелување вентил						
27	Промена на термостат						
28	Промена на црево за гориво						
29	Прочистување на инсталација за гориво						
30	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
31	Промена на мерач за гориво во резервоар						
32	Промена на црево за вода						
33	Промена на пумпа од комплут						
34	Прочистување на инсталација за клима						
35	Промена на хладњак за клима						
36	Промена на хладњак за вода						
37	Прочистување на ладилник без вадење						
38	Вадење и мesteње ладилник						
39	Вадење и мesteње ладилник за парно						
40	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
41	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						
42	Промена на дизна на дизел мотор						
43	Промена на гумици и шајбни за дизни						
44	Репарирање на дизна на дизел мотор						
45	Промена на греач на дизел мотор						
46	Штелување на вентил на дизел мотор						
47	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
48	Промена на дихтон на глава и штелување вентил						
49	Промена на диск преден						

50	Промена на диск заден						
51	Замена на диск плочка задна- гуртна						
52	Промена на семеринг со алуминско постолље						
53	Промена на алумински држач на вилушки						
54	Обработка на дискови						
55	Замена на диск плочка предна						
56	Промена на цилиндер за глицерин						
57	Промена на преден амортизер						
58	Промена на одбојници на задни амортизери						
59	Промена на заден амортизер						
60	Промена на лагер на задно тркало						
61	Промена на лагер на предно тркало						
62	Промена на перка за ладилник						
63	Промена на рамо десно						
64	Промена на рамо предно						
65	Промена на централна спона						
66	Промена на зглоб						
67	Промена на главчина						
68	Промена на манжетна на зглоб						
69	Промена на лагер за заден трап						
70	Промена на спона од волан						
71	Промена на десна спона						
72	Промена на лева спона						
73	Промена на автомат за штоп						
74	Промена на автомат за уље						
75	Поправка на менувач						
76	Поправка на шалтер со штелување						
77	Промена на полуосовина						
78	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
79	Поправка на диференцијал						

80	Промена на сајла за кумплунг						
81	поправка на шалтер на менувач						
82	Промена на тапа за менувач мала и голема						
83	Промена на шалтер						
84	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг (glaven cilindar)						
85	Промена на кардан						
86	Промена на крстач за кардан						
87	Замена на сонда за гас						
88	Замена на сензор за воздух						
89	Замена на сензор за палење						
90	Замена на сонда						
91	Промена на летфа на волан						
92	Замена на сензор						
93	Шлепување на возило по километар {од лицеместо до сервис }						
94	Промена на вентил за гума						
95	Балансирање на гума						
96	Хилзнување на блок од мотор						
97	Егализација на радилица						
98	Обработка на пиксни на клипњача						
99	Рамнење на глава на мотор						
100	Центрирање на возило						
101	Акумулатор						
102	Промена на филтер полен						
103	Промена на метлици						
104	Промена на предна сијалица X7						
105	Промена на сијалица за штоп						
106	Промена на главчина						
107	Промена на сијалица за жмигавец						
108	Репарирање на алансер {четкици манжетна ,четкодржач,сет пиксни колектор						

109	Промена на јабучица						
110	Промена на чаури						
111	Промена на стабилизатори						
112	Промена на гумени чаури на вилушки						
113	Промена на гумица балаштанга						
114	Промена на вилушка за друг лагер						
115	Промена на амортизер рачна						
116	Промена на амортизери за гепек						
117	Промена на спојка						
118	Средство за брисачи						
119	Модул						
120	Промена на црево за интер кулер						
121	Промена на туљ						
122	промена на канџа						
123	Промена на запчаник						
124	Промена на вилушка за канџа						
125	Промена на спојка на диск за притисок						
126	Промена на спојничка осовина						
127	Промена на лагер за менувач						
128	промена на главна пумпа за спојката						
129	Промена на рампа за кутија за менувач						
130	Промена на Бендекс						
131	Поправка на електроника						
132	поправка од инсталција на перка						
133	поправка на електрична инсталација од греачи						
134	Промена на ПК ремен						
135	Промена на Ролер за ПК каиш						
136	Промена на комлуг шајбна за компресор за клима						
137	Поправка на процесор						
138	Поправка на Софтвер						
139	Промена на фланша за менувач						
140	Полнење на клима						

141	Промена на грана						
142	Промена на Сензор за ABS						
143	Промена на вилушка						
144	Компресор за клима						
145	Промена на Ракавец						
146	Промена на резервоар за вода						
147	Сигурносен штраф{клуч}						
148	Промена на антифриз						
149	Глицерин						
150	Репарирање на турбина						
151	Промена на надворешна гума 205/65 R 16 (летна)индекс на брзина мин. Т на носивост мин.91						
152	Промена на надворешна гума 205/65 R 16 (зимска)индекс на брзина мин. Т на носивост мин.91						
153	Челичен бандаш						
154	Ланци за снег						
155	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 1.3							

1.4 Листи на цени за GOLF 4 1.4

Листа 1.4 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги

1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. број	Име на делот	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер кабина						
5	Промена на улје менувач						
6	Промена на филтер за воздух						
7	Промена на водна пумпа						
8	Поправка на светлосна сигнализација						
9	Промена на алансер						
10	Промена на алтернатор						
11	Промена на брисач						
12	Промена на клинаст ремен						
13	Промена на дихтон на глава						
14	Промена семеринг						
15	Промена на тандем пумпа						
16	Промена вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
17	Промена на дихтунг на усисно издувна грana						
18	Промена на дихтон на картер						
19	Промена на ребраст каиш						
20	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
21	Промена на семеринг на брегаста						
22	Промена на семеринг на радилица - преден						
23	Штелување палење						

24	Промена на брегаста со штелување вентил						
25	Промена на термостат						
26	Промена на црево за гориво						
27	Прочистување на инсталација за гориво						
28	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
29	Промена на мерач за гориво во резервоар						
30	Промена на црево за вода						
31	Промена на пумпа од комплут						
32	Прочистување на инсталација за клима						
33	Промена на хладњак за клима						
34	Промена на хладњак за вода						
35	Прочистување на ладилник без вадење						
36	Вадење и мesteње ладилник						
37	Вадење и мesteње ладилник за парно						
38	Промена на воѓици						
39	Репарирање на диза						
40	Промена на цевка за висок притисок на мотор						
41	Промена на дихтон на глава и штелување вентил						
42	Промена на диск преден						
43	Промена на диск заден						
44	Замена на диск плочка задна- гуртна						
45	Промена на семеринг со алуминско постолње						
46	Промена на алумински држач на вилушки						
47	Обработка на дискови						
48	Замена на диск плочка предна						

49	Промена на цилиндер за глицерин						
50	Промена на преден амортизер						
51	Промена на одбојници на задни амортизери						
52	Промена на заден амортизер						
53	Промена на лагер на задно тркало						
54	Промена на лагер на предно тркало						
55	Промена на перка за ладилник						
56	Промена на рамо десно						
57	Промена на рамо предно						
58	Промена на централна спона						
59	Промена на зглоб						
60	Промена на главчина						
61	Промена на манжетна на зглоб						
62	Промена на лагер за заден трап						
63	Промена на спона од волан						
64	Промена на десна спона						
65	Промена на лева спона						
66	Промена на автомат за штоп						
67	Промена на автомат за уље						
68	Поправка на менувач						
69	Поправка на шалтер со штелување						
70	Промена на полуосовина						
71	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
72	Поправка на диференцијал						
73	Промена на сајла за кумплунг						
74	поправка на шалтер на менувач						
75	Промена на тапа за менувач мала и голема						
76	Промена на шалтер						
77	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг (glaven cilindar)						
78	Промена на кардан						

79	Промена на крстач за кардан						
80	Замена на сонда за гас						
81	Замена на сензор за воздух						
82	Замена на сензор за палење						
83	Замена на сонда						
84	Промена на летфа на волан						
85	Замена на сензор						
86	Шлепување на возило по километар {од лицеместо до сервис }						
87	Промена на вентил за гума						
88	Балансирање на гума						
89	Хилзнување на блок од мотор						
90	Егализација на радилица						
91	Обработка на пиксни на клипњача						
92	Рамнење на глава на мотор						
93	Центрирање на возило						
94	Промена на филтер полен						
95	Промена на метлици						
96	Промена на предна сијалица X7						
97	Промена на главчина						
98	Промена на сијалица за жмигавец						
99	Репарирање на алансер {четкици манжетна ,четкодржач,сет пиксни колектор						
100	Промена на јабучица						
101	Промена на чаури						
102	Промена на стабилизатори						
103	Промена на гумени чаури на вилушки						
104	Промена на гумица балаштанга						
105	Промена на вилушка за друг лагер						
106	Промена на амортизер рачна						
107	Промена на амортизери за гепек						
108	Промена на спојка						
109	Средство за брисачи						

110	Модул						
111	Промена на црево за интер кулер						
112	Промена на туљ						
113	промена на канџа						
114	Промена на запчаник						
115	Промена на вилушка за канџа						
116	Промена на спојка на диск за притисок						
117	Промена на спојничка осовина						
118	Промена на лагер за менувач						
119	промена на главна пумпа за спојката						
120	Промена на рампа за кутија за менувач						
121	Промена на Бендекс						
122	Поправка на електроника						
123	поправка од инсталција на перка						
124	поправка на електрична инсталација од греачи						
125	Промена на ПК ремен						
126	Промена на Ролер за ПК каиш						
127	Промена на комлуг шајбна за компресор за клима						
128	Поправка на процесор						
129	Поправка на Софтвер						
130	Промена на фланша за менувач						
131	Полнење на клима						
132	Промена на грана						
133	Промена на Сензор за ABS						
134	Промена на вилушка						
135	Компресор за клима						
136	Промена на Ракавец						
137	Промена на резервоар за вода						
138	Промена на антифриз						
139	Глицерин						
140	Репарирање на турбина						
141	Промена на надворешна гума 205/65 R						

	16 (летна)индекс на брзина мин. Т на носивост мин.91						
142	Промена на надворешна гума 205/65 R 16 (зимска)индекс на брзина мин. Т на носивост мин.91						
143	Челичен бандаш						
144	Ланци за снег						
145	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 1.4							

1.5 Листи на цени за VW.TRANSPORTER 1.9 TDI							
Листа 1.5 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. број	Име на делот	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер кабина						
5	Промена на луфмесер						
6	Промена на улје менувач						
7	Промена на филтер за воздух						
8	Промена на водна пумпа						
9	промена на хидролагер						
10	Поправка на светлосна сигнализација						
11	Промена на алансер						
12	Промена на алтернатор						

13	Промена на брисач						
14	Промена на клинаст ремен						
15	Промена на дихтон на глава						
16	Промена семеринг						
17	Промена на тандем пумпа						
18	Промена вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
19	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
20	Промена на дихтон на картер						
21	Промена на ребраст каиш						
22	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
23	Промена на семеринг на брегаста						
24	Промена на семеринг на радилица - преден						
25	Штелување палење						
26	Промена на брегаста со штелување вентил						
27	Промена на термостат						
28	Промена на црево за гориво						
29	Прочистување на инсталација за гориво						
30	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
31	Промена на мерач за гориво во резервоар						
32	Промена на црево за вода						
33	Промена на пумпа од комплут						
34	Прочистување на инсталација за клима						
35	Промена на хладњак за клима						
36	Промена на хладњак за вода						
37	Прочистување на ладилник без						

	вадење						
38	Вадење и мesteње ладилник						
39	Вадење и мesteње ладилник за парно						
40	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
41	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						
42	Промена на дизна на дизел мотор						
43	Промена на гумици и шајбни за дизни						
44	Репарирање на дизна на дизел мотор						
45	Промена на греач на дизел мотор						
46	Штелување на вентил на дизел мотор						
47	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
48	Промена на дихтон на глава и штелување вентил						
49	Промена на диск преден						
50	Промена на диск заден						
51	Замена на диск плочка задна- гуртна						
52	Промена на семеринг со алуминско постолје						
53	Промена на алумински држач на вилушки						
54	Обработка на дискови						
55	Замена на диск плочка предна						
56	Промена на цилиндер за глицерин						
57	Промена на преден амортизер						
58	Промена на одбојници на задни амортизери						
59	Промена на заден амортизер						

60	Промена на лагер на задно тркало						
61	Промена на лагер на предно тркало						
62	Промена на перка за ладилник						
63	Промена на рамо десно						
64	Промена на рамо предно						
65	Промена на централна спона						
66	Промена на зглоб						
67	Промена на главчина						
68	Промена на манжетна на зглоб						
69	Промена на лагер за заден трап						
70	Промена на спона од волан						
71	Промена на десна спона						
72	Промена на лева спона						
73	Промена на автомат за штоп						
74	Промена на автомат за уље						
75	Поправка на менувач						
76	Поправка на шалтер со штелување						
77	Промена на полуосовина						
78	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
79	Поправка на диференцијал						
80	Промена на сајла за кумплунг						
81	поправка на шалтер на менувач						
82	Промена на тапа за менувач мала и голема						
83	Промена на шалтер						
84	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг (glaven cilindar)						
85	Промена на кардан						
86	Промена на крстач за кардан						
87	Замена на сонда за гас						
88	Замена на сензор за воздух						
89	Замена на сензор за палење						
90	Замена на сонда						

91	Промена на летфа на волан						
92	Замена на сензор						
93	Шлепување на возило по километар {од лицеместо до сервис }						
94	Промена на вентил за гума						
95	Балансирање на гума						
96	Хилзнување на блок од мотор						
97	Егализација на радилица						
98	Обработка на пиксни на клипњача						
99	Рамнење на глава на мотор						
100	Центрирање на возило						
101	Промена на филтер полен						
102	Промена на метлици						
103	Промена на предна сијалица X7						
104	Промена на сијалица за штоп						
105	Промена на главчина						
106	Промена на сијалица за жмигавец						
107	Репарирање на алансер {четкици манжетна ,четкодржач,сет пиксни колектор						
108	Промена на јабучица						
109	Промена на чаури						
110	Промена на стабилизатори						
111	Промена на гумени чаури на вилушки						
112	Промена на гумица балаштанга						
113	Промена на вилушка за друг лагер						
114	Промена на амортизер рачна						
115	Промена на амортизери за гепек						
116	Промена на спојка						
117	Средство за брисачи						
118	Модул						
119	Промена на црево за интер кулер						
120	Промена на туљ						

121	промена на канџа						
122	Промена на запчаник						
123	Промена на вилушка за канџа						
124	Промена на спојка на диск за притисок						
125	Промена на спојничка осовина						
126	Промена на лагер за менувач						
127	промена на главна пумпа за спојката						
128	Промена на рампа за кутија за менувач						
129	Промена на Бендекс						
130	Поправка на електроника						
131	поправка од инсталција на перка						
132	поправка на електрична инсталација од греачи						
133	Промена на ПК ремен						
134	Промена на Ролер за ПК каиш						
135	Промена на комлуг шајбна за компресор за клима						
136	Поправка на процесор						
137	Поправка на Софтвер						
138	Промена на фланша за менувач						
139	Полнење на клима						
140	Промена на грана						
141	Промена на Сензор за ABS						
142	Промена на вилушка						
143	Компресор за клима						
144	Промена на Ракавец						
145	Промена на резервоар за вода						
146	Сигурносен штраф {клуч}						
147	Промена на антифриз						
148	Глицерин						
149	Репарирање на турбина						
150	Промена на надворешна гума 205/65						

	R16 (летна)индекс на брзина мин.Т носивост мин.91						
151	Промена на надворешна гума 205/65 R16 (зимска)индекс на брзина мин.Т носивост мин.91						
152	Челичен бандаш						
153	Ланци за снег						
154	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 1.5							

ДЕЛ 1	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
Листа 1.1		
Листа 1.2		
Листа 1.3		
Листа 1.4		
Листа 1.5		
Вкупно за ДЕЛ 1 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		

IV.2.2 Според тоа, **вкупната цена на понудата за ДЕЛ 1** , вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува:

_____ (со

бројки), _____ (со букви).

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ (со бројки).

_____ (со букви).

IV.2.3 Изјавувам дека за извршените услуги за **ДЕЛ 1** (делови и работна рака) ќе обезбедам гарантен период од * _____ месеци од денот на извршеното сервисирање.

*** Бараниот податок задолжитено се пополнува**

IV.2.4 Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка, согласно со член 114 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

ЛИСТА за ДЕЛ 2 – сервисирање на возила од марка SKODA

2.1 Листи на цени за SKODA OKTAVIJA 1.9 TDI
Листа 2.1 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги

1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. Број	Име на делот	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер кабина						
5	Промена на луфмесер						
6	Промена на улје менувач						
7	Промена на филтер за воздух						
8	Промена на водна пумпа						
9	промена на хидролагер						
10	Поправка на светлосна сигнализација						
11	Промена на алансер						
12	Промена на алтернатор						
13	Промена на брисач						
14	Промена на клинаст ремен						
15	Промена на дихтон на глава						
16	Промена семеринг						
17	Промена на тандем пумпа						
18	Промена вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
19	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
20	Промена на дихтон на картер						
21	Промена на ребраст каиш						
22	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
23	Промена на семеринг на брегаста						

24	Промена на семеринг на радилица -преден						
25	Штелување палење						
26	Промена на брегаста со штелување вентил						
27	Промена на термостат						
28	Промена на црево за гориво						
29	Прочистување на инсталација за гориво						
30	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
31	Промена на мерач за гориво во резервоар						
32	Промена на црево за вода						
33	Промена на пумпа од комплуг						
34	Прочистување на инсталација за клима						
35	Промена на хладњак за клима						
36	Промена на хладњак за вода						
37	Прочистување на ладилник без вадење						
38	Вадење и мesteње ладилник						
39	Вадење и мesteње ладилник за парно						
40	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
41	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						
42	Промена на дизна на дизел мотор						
43	Промена на гумици и шајбни за дизни						
44	Репарирање на дизна на дизел мотор						
45	Промена на греач на дизел мотор						

46	Штелување на вентил на дизел мотор						
47	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
48	Промена на дихтон на глава и штелување вентил						
49	Промена на диск преден						
50	Промена на диск заден						
51	Замена на диск плочка задна-гуртна						
52	Промена на семеринг со алуминско постолње						
53	Промена на алумински држач на вилушки						
54	Обработка на дискови						
55	Замена на диск плочка предна						
56	Промена на цилиндер за глицерин						
57	Промена на преден амортизер						
58	Промена на одбојници на задни амортизери						
59	Промена на заден амортизер						
60	Промена на лагер на задно тркало						
61	Промена на лагер на предно тркало						
62	Промена на перка за ладилник						
63	Промена на рамо десно						
64	Промена на рамо предно						
65	Промена на централна спона						
66	Промена на зглоб						
67	Промена на главчина						
68	Промена на манжетна на зглоб						
69	Промена на лагер за заден трап						
70	Промена на спона од волан						

71	Промена на десна спона						
72	Промена на лева спона						
73	Промена на автомат за штоп						
74	Промена на автомат за уље						
75	Поправка на менувач						
76	Поправка на шалтер со штелување						
77	Промена на полуосовина						
78	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
79	Поправка на диференцијал						
80	Промена на сајла за кумплунг						
81	поправка на шалтер на менувач						
82	Промена на тапа за менувач мала и голема						
83	Промена на шалтер						
84	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг (glaven cilindar)						
85	Промена на кардан						
86	Промена на крстач за кардан						
87	Замена на сонда за гас						
88	Замена на сензор за воздух						
89	Замена на сензор за палење						
90	Замена на сонда						
91	Промена на летфа на волан						
92	Замена на сензор						
93	Шлепување на возило по километар {од лицеместо до сервис }						
94	Промена на вентил за гума						
95	Балансирање на гума						
96	Хилзнување на блок од мотор						
97	Егализација на радилица						
98	Обработка на пиксни на						

	клипњача						
99	Рамнење на глава на мотор						
100	Центрирање на возило						
101	Акумулатор						
102	Промена на филтер полен						
103	Промена на метлици						
104	Промена на предна сијалица X7						
105	Промена на сијалица за штоп						
106	Промена на главчина						
107	Промена на сијалица за жмигавец						
108	Репарирање на алансер {четкици манжетна ,четкодржач,сет пиксни колектор						
109	Промена на јабучица						
110	Промена на чаури						
111	Промена на стабилизатори						
112	Промена на гумени чаури на вилушки						
113	Промена на гумица балаштанга						
114	Промена на вилушка за друг лагер						
115	Промена на амортизер рачна						
116	Промена на амортизери за гепек						
117	Промена на спојка						
118	Средство за брисачи						
119	Модул						
120	Промена на црево за интер кулер						
121	Промена на туљ						
122	промена на канџа						
123	Промена на запчаник						
124	Промена на вилушка за канџа						
125	Промена на спојка на диск за притисок						
126	Промена на лагер за менувач						

127	промена на главна пумпа за спојката						
128	Промена на рампа за кутија за менувач						
129	Промена на Бендекс						
130	Поправка на електроника						
131	поправка од инсталција на перка						
132	поправка на електрична инсталација од греачи						
133	Промена на ПК ремен						
134	Промена на Ролер за ПК каиш						
135	Промена на комлуг шајбна за компресор за клима						
136	Поправка на процесор						
137	Поправка на Софтвер						
138	Промена на фланша за менувач						
139	Полнење на клима						
140	Промена на грана						
141	Промена на Сензор за ABS						
142	Промена на вилушка						
143	Компресор за клима						
144	Промена на Ракавец						
145	Промена на резервоар за вода						
146	Сигурносен штраф{клуч}						
147	Промена на антифриз						
148	Глицерин						
149	Репарирање на турбина						
150	Промена на надворешна гума 205/55R16 (летна) индекс на брзина мин.Н на носивост мин.95						
151	Промена на надворешна гума 205/55R16 (зимска) индекс на брзина мин.Н на носивост мин.95						
152	Челичен бандаш						

153	Ланци за снег						
154	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 2.1							

2.2 Листи на цени за SKODA FELICIJA 1.9 TDI							
Листа 2.2 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. Број	Име на делот	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер кабина						
5	Промена на улје менувач						
6	Промена на филтер за воздух						
7	Промена на водна пумпа						
8	Поправка на светлосна сигнализација						
9	Промена на алансер						
10	Промена на алтернатор						
11	Промена на брисач						
12	Промена на клинаст ремен						
13	Промена на дихтон на глава						
14	Промена семеринг						
15	Промена на тандем пумпа						
16	Промена вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
17	Промена на дихтунг на усисно						

	издувна грана						
18	Промена на дихтон на картер						
19	Промена на ребраст каиш						
20	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
21	Промена на семеринг на брегаста						
22	Промена на семеринг на радилица -преден						
23	Штелување палење						
24	Промена на брегаста со штелување вентил						
25	Промена на термостат						
26	Промена на црево за гориво						
27	Прочистување на инсталација за гориво						
28	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
29	Промена на мерач за гориво во резервоар						
30	Промена на црево за вода						
31	Промена на пумпа од комплуг						
32	Прочистување на инсталација за клима						
33	Промена на хладњак за вода						
34	Прочистување на ладилник без вадење						
35	Вадење и мesteње ладилник						
36	Вадење и мesteње ладилник за парно						
37	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
38	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						
39	Промена на дизна на дизел мотор						

40	Промена на гумици и шајбни за дизни						
41	Репарирање на дизна на дизел мотор						
42	Промена на греач на дизел мотор						
43	Штелување на вентил на дизел мотор						
44	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
45	Промена на дихтон на глава и штелување вентил						
46	Промена на диск преден						
47	Промена на диск заден						
48	Замена на диск плочка задна-гуртна						
49	Промена на семеринг со алуминско постолје						
50	Промена на алумински држач на вилушки						
51	Промена на задни гуртни						
52	Замена на диск плочка предна						
53	Промена на цилиндер за глицерин						
54	Промена на преден амортизер						
55	Промена на одбојници на задни амортизери						
56	Промена на заден амортизер						
57	Промена на лагер на задно тркало						
58	Промена на лагер на предно тркало						
59	Промена на перка за ладилник						
60	Промена на рамо десно						
61	Промена на рамо предно						
62	Промена на централна спона						
63	Промена на зглоб						

64	Промена на главчина						
65	Промена на манжетна на зглоб						
66	Промена на лагер за заден трап						
67	Промена на спона од волан						
68	Промена на десна спона						
69	Промена на лева спона						
70	Промена на автомат за штоп						
71	Промена на автомат за уље						
72	Поправка на менувач						
73	Поправка на шалтер со штелување						
74	Промена на полуосовина						
75	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
76	Поправка на диференцијал						
77	Промена на сајла за кумплунг						
78	поправка на шалтер на менувач						
79	Промена на тапа за менувач мала и голема						
80	Промена на шалтер						
81	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг (glaven cilindar)						
82	Промена на кардан						
83	Промена на крстач за кардан						
84	Замена на сонда за гас						
85	Замена на сензор за воздух						
86	Замена на сензор за палење						
87	Замена на сонда						
88	Промена на летфа на волан						
89	Замена на сензор						
90	Шлепување на возило по километар {од лицеместо до сервис }						
91	Промена на вентил за гума						
92	Балансирање на гума						

93	Хилзнување на блок од мотор						
94	Егализација на радилица						
95	Обработка на пиксни на клипњача						
96	Рамнење на глава на мотор						
97	Центрирање на возило						
98	Промена на филтер полен						
99	Промена на метлици						
100	Промена на предна и задна сијалица						
101	Промена на сијалица за штоп						
102	Промена на главчина						
103	Промена на сијалица за жмигавец						
104	Репарирање на алансер {четкици манжетна ,четкодржач,сет пиксни колектор						
105	Промена на јабучица						
106	Промена на чаури						
107	Промена на стабилизатори						
108	Промена на гумени чаури на вилушки						
109	Промена на гумица балаштанга						
110	Промена на вилушка за друг лагер						
111	Промена на амортизери за гепек						
112	Промена на спојка						
113	Средство за брисачи						
114	Модул						
115	Промена на црево за интер кулер						
116	Промена на туљ						
117	промена на канца						
118	Промена на запчаник						
119	Промена на вилушка за канца						
120	Промена на спојка на диск за притисок						
121	Промена на спојничка осовина						

122	Промена на лагер за менувач						
123	промена на главна пумпа за спојката						
124	Промена на рампа за кутија за менувач						
125	Промена на Бендекс						
126	поправка од инсталција на перка						
127	поправка на електрична инсталација од греачи						
128	Промена на ПК ремен						
129	Промена на Ролер за ПК каиш						
130	Промена на фланша за менувач						
131	Промена на грана						
132	Промена на вилушка						
133	Промена на Ракавец						
134	Промена на резервоар за вода						
135	Промена на антифриз						
136	Глицерин						
137	Репарирање на турбина						
138	Промена на надворешна гума (летна) 165/70 R13						
139	Промена на надворешна гума (зимска) 165/70 R13						
140	Челичен бандаш						
141	Ланци за снег						
142	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 2.2							

ДЕЛ 2	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
Листа 2.1		
Листа 2.2		
Вкупно за ДЕЛ 2 (2.1+2.2)		

IV.2.2 Според тоа, **вкупната цена на понудата за ДЕЛ 2** , вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: _____(со _____бројки), _____(со букви).

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____(со _____бројки) _____(со букви).

IV.2.3 Изјавувам дека за извршените услуги за **ДЕЛ 2** (делови и работна рака) **ќе обезбедам гарантен период од *** _____ **месеци** од денот на извршеното сервисирање.

*** Бараниот податок задолжитено се пополнува**

IV.2.4 Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка, согласно со член 114 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

ЛИСТА за ДЕЛ 3 – сервисирање на возила од марка OPEL

3.1 Листи на цени за OPEL ASTRA 1.4							
Листа 3.1 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. Број	Име на делот	единечна цена на работна рака за извршување на	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без	Вкупно 3+4	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен

		услугата без ДДВ	ДДВ				дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер кабина						
5	Промена на улје менувач						
6	Промена на филтер за воздух						
7	Промена на водна пумпа						
8	Поправка на светлосна сигнализација						
9	Промена на алансер						
10	Промена на алтернатор						
11	Поправка брисач						
12	Промена на клинаст ремен						
13	Промена на дихтон на глава						
14	Промена семеринг						
15	Промена на тандем пумпа						
16	Промена вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
17	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
18	Промена на дихтон на картер						
19	Промена на ребраст каиш						
20	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
21	Промена на семеринг на брегаста						
22	Промена на семеринг на радилица - преден						
23	Штелување палење						
24	Промена на брегаста со штелување вентил						
25	Промена на термостат						
26	Промена на црево за гориво						
27	Прочистување на инсталација за						

	гориво						
28	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
29	Промена на мерач за гориво во резервоар						
30	Промена на пумпа од комплуг						
31	Прочистување на инсталација за клима						
32	Промена на хладњак за клима						
33	Промена на хладњак за вода						
34	Прочистување на ладилник без вадење						
35	Вадење и мesteње ладилник						
36	Вадење и мesteње ладилник за парно						
37	Генерален ремонт на бензин мотор						
38	Промена на воѓици						
39	Репарирање на дизна						
40	Промена на цевка за висок притисок на мотор						
41	Промена на дихтон на глава и штелување вентил						
42	Промена на диск преден						
43	Промена на диск заден						
44	Замена на диск плочка задна- гуртна						
45	Промена на семеринг со алуминско постолје						
46	Промена на алумински држач на вилушки						
47	Обработка на дискови						
48	Замена на диск плочка предна						
49	Промена на цилиндер за глицерин						
50	Промена на преден амортизер						
51	Промена на одбојници на задни армортизери						

52	Промена на заден амортизер						
53	Промена на лагер на задно тркало						
54	Промена на лагер на предно тркало						
55	Промена на перка за ладилник						
56	Промена на рамо десно						
57	Промена на рамо предно						
58	Промена на централна спона						
59	Промена на зглоб						
60	Промена на главчина						
61	Промена на манжетна на зглоб						
62	Промена на лагер за заден трап						
63	Промена на спона од волан						
64	Промена на десна спона						
65	Промена на лева спона						
66	Промена на автомат за штоп						
67	Промена на автомат за уље						
68	Поправка на менувач						
69	Поправка на шалтер со штелување						
70	Промена на полуосовина						
71	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
72	Поправка на диференцијал						
73	Промена на сајла за кумплунг						
74	поправка на шалтер на менувач						
75	Промена на тапа за менувач мала и голема						
76	Промена на шалтер						
77	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг (glaven cilindar)						
78	Промена на кардан						
79	Промена на крстач за кардан						
80	Замена на сонда за гас						
81	Замена на сензор за воздух						
82	Замена на сензор за палење						

83	Замена на сонда						
84	Промена на летфа на волан						
85	Замена на сензор						
86	Шлепување на возило по километар {од лицеместо до сервис }						
87	Промена на вентил за гума						
88	Балансирање на гума						
89	Хилзнување на блок од мотор						
90	Егализација на радилица						
91	Обработка на пиксни на клипњача						
92	Рамнење на глава на мотор						
93	Центрирање на возило						
94	Промена на филтер полен						
95	Промена на метлици						
96	Промена на предна сијалица X7						
97	Промена на главчина						
98	Промена на сијалица за жмигавец						
99	Репарирање на алансер {четкици манжетна ,четкодржач,сет пиксни колектор						
100	Промена на јабучица						
101	Промена на чаури						
102	Промена на стабилизатори						
103	Промена на гумени чаури на вилушки						
104	Промена на гумица балаштанга						
105	Промена на вилушка за друг лагер						
106	Промена на амортизер рачна						
107	Промена на амортизери за гепек						
108	Промена на спојка						
109	Средство за брисачи						
110	Модул						
111	Промена на црево за интер кулер						
112	Промена на туљ						
113	промена на канца						

114	Промена на запчаник						
115	Промена на вилушка за канџа						
116	Промена на спојка на диск за притисок						
117	Промена на спојничка осовина						
118	Промена на лагер за менувач						
119	промена на главна пумпа за спојката						
120	Промена на рампа за кутија за менувач						
121	Промена на Бендекс						
122	Поправка на електроника						
123	поправка од инсталција на перка						
124	поправка на електрична инсталација од греачи						
125	Промена на ПК ремен						
126	Промена на Ролер за ПК каиш						
127	Промена на комлуг шајбна за компресор за клима						
128	Поправка на процесор						
129	Поправка на Софтвер						
130	Промена на фланша за менувач						
131	Полнење на клима						
132	Промена на грана						
133	Промена на Сензор за ABS						
134	Промена на вилушка						
135	Компресор за клима						
136	Промена на Ракавец						
137	Промена на резервоар за вода						
138	Промена на антифриз						
139	Глицерин						
140	Репарирање на турбина						
141	Промена на надворешна гума 205/65 R 16 (летна) индекс на брзина мин. Т на носивост мин.91						

142	Промена на надворешна гума 205/65 R 16 (зимска) индекс на брзина мин. Т, на носивост мин.91						
143	Челичен бандаш						
144	Ланци за снег						
145	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 3.1							

3.2 Листи на цени за ASTRA 2.0							
Листа 3.2 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. Број	Име на делот	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Филтер за полен						
3	Промена на филтер за масло						
4	Промена на филтер за гориво						
5	Промена на филтер за воздух						
6	Поправка на светлосна сигнализација						
7	Промена на алансер						
8	Промена на алтернатор						
9	Поправка брисач						
10	Промена на клинаст ремен						
11	Промена на дихтон на глава и штелување вентил						
12	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (без вадење глава)						

13	Акумулатор						
14	Амортизери						
15	ЕГР вентил						
16	Реглер						
17	Мап сензор						
18	Сијалица Х7						
19	Сијалица Х1						
20	Промена на сијалица за штоп						
21	Промена на сијалица за жмигавец						
22	Казанче за вода						
23	Замаец						
24	Кондензатор за клима						
25	Буфери за амортизери						
26	Штопна						
27	Ременица						
28	Антифриз						
29	Мотор за казанче прскалки						
30	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
31	Промена на карбуратор со штелувње						
32	Прочистување на карбуратор со штелување						
33	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
34	Промена на дихтон на картер						
35	Промена на ребраст ремен						
36	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
37	Промена на бензиска пумпа						
38	Промена на семеринг на брегаста						
39	Промена на семеринг на радилица – преден						
40	Штелување палење со апарат						

41	Промена на запчаник на разводник						
42	Промена на брегаста со штелување вентил						
43	Промена на термостат						
44	Промена на термопрекинувач						
45	Промена на термодавач						
46	Промена на црево за гориво						
47	Прочистување на инсталација за гориво						
48	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
49	Промена на мерач за гориво во резервоар						
50	Промена на црево за вода						
51	Прочистување на ладилник без вадење						
52	Вадење и мesteње ладилник						
53	Вадење и мesteње ладилник за парно						
54	Промена на славина за парно						
55	Промена на водна пумпа						
56	Промена на дихтунг на глава на дизел мотор						
57	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил на дизел мотор						
58	Промена на семеринг на вентил на дизел мотор (без вадење глава)						
59	Промена на семеринг на вентил на дизел мотор (со вадење глава)						
60	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
61	Прочистување инсталација за гориво на дизел мотор						
62	Вадење и мesteње на бош пумпа на						

	дизел мотор						
63	Промена на дизна на дизел мотор						
64	Промена на греач на дизел мотор						
65	Промена на ребраст каиш на дизел мотор						
66	Штелување палење со апарат на дизел мотор						
67	Штелување на вентил на дизел мотор						
68	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
69	Промена на дихтон на глава и штелување вентил (со промена плочка)						
70	Промена на диск преден						
71	Промена на диск заден						
72	Замена на диск плочка задна-гуртна						
73	Замена на диск плочка предна						
74	Промена на цилиндер за глицерин						
75	Промена на преден амортизер						
76	Промена на заден амортизер						
77	Промена на лагер на задно тркало						
78	Промена на лагер на предно тркало						
79	Промена на перка за ладилник						
80	Промена на рамо десно						
81	Промена на рамо предно						
82	Промена на централна спона						
83	Промена на зглоб						
84	Промена на манжетна на зглоб						
85	Промена на лагер за заден трап						
86	Промена на спона од волан						
87	Промена на десна спона						
88	Промена на лева спона						

89	Промена на сајла за гас						
90	Промена на сајла за километража						
91	Промена на сајла за кумплуг						
92	Промена на автомат за штоп						
93	Промена на автомат за уље						
94	Поправка на менувач						
95	Поправка на шалтер со штерлување						
96	Промена на полуосовина						
97	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
98	Поправка на диференцијал						
99	Промена на сајла за кумплунг						
100	Промена на диференцијал						
101	Промена на шалтер						
102	Штелување на шалтер						
103	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
104	Промена на кардан						
105	Промена на крстач за кардан						
106	Поправка по потреба промена на редуктор						
107	Замена на сонда за гас						
108	Замена на сензор за воздух						
109	Замена на сензор за палење						
110	Замена на сонда						
111	Замена на сензор						
113	Штелување на бош пумпа на апарат на дизел мотор						
114	Штелување на дизна на апарат на дизел мотор						
115	Штелување на преден трап						
116	Штелување на заден трап						
117	Заварување на ауспух – вар 1 сантиметар						

118	Шлепување на возило по километар {од лицеместо до сервис }						
119	Вулканизерски услуги						
121	Хилзнување на блок од мотор						
121	Егализација на радилица						
122	Обработка на пиксни на клипњача						
123	Рамнење на глава на мотор						
124	Промена на воѓица на мотор						
125	промена на надворешна гума 195/65 R 15 (Летна)						
126	промена на надворешна гума 195/65 R 15 (Зимска)						
127	Челичен бандаж						
128	Ланци за снег						
129	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 3.2							

3.3 Листи на цени за OPEL COMBO 1.7							
Листа 3.3 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. Број	Име на делот	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						

2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Филтер за полен						
6	Поправка на светлосна сигнализација						
7	Промена на алансер						
8	Промена на алтернатор						
9	Поправка брисач						
10	Промена на клинаст ремен						
11	Акумулатор						
12	Електрична дизна						
13	Автомат за алансер						
14	Промена на дихтон на глава и штелување вентил						
15	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (без вадење глава)						
16	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
17	Промена на карбуратор со штелувње						
18	Прочистување на карбуратор со штелување						
19	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
20	Промена на дихтон на картер						
21	Промена на ребраст ремен						
22	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
23	Промена на бензиска пумпа						
24	Промена на семеринг на брегаста						
25	Промена на семеринг на радилица - преден						

26	Штелување палење со апарат						
27	Промена на запчаник на разводник						
28	Промена на брегаста со штелување вентил						
29	Промена на термостат						
30	Промена на термопрекинувач						
31	Промена на термодавач						
32	Промена на црево за гориво						
33	Прочистување на инсталација за гориво						
34	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
35	Промена на мерач за гориво во резервоар						
36	Прочистување на ладилник без вадење						
37	Вадење и мesteње ладилник						
38	Вадење и мesteње ладилник за парно						
39	Промена на славина за парно						
40	Промена на водна пумпа						
41	Промена на дихтунг на глава на дизел мотор						
42	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил на дизел мотор						
43	Промена на семеринг на вентил на дизел мотор (без вадење глава)						
44	Промена на семеринг на вентил на дизел мотор (со вадење глава)						
45	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
46	Прочистување инсталација за гориво на дизел мотор						
47	Вадење и мesteње на бош пумпа на						

	дизел мотор						
48	Промена на дизна на дизел мотор						
49	Промена на греач на дизел мотор						
50	Промена на ребраст каиш на дизел мотор						
51	Штелување палење со апарат на дизел мотор						
52	Штелување на вентил на дизел мотор						
53	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
54	Промена на дихтон на глава и штелување вентил (со промена плочка)						
55	Промена на диск преден						
56	Промена на диск заден						
57	Замена на диск плочка задна-гуртна						
58	Замена на диск плочка предна						
59	Промена на цилиндер за глицерин						
60	Промена на преден амортизер						
61	Промена на заден амортизер						
62	Промена на лагер на задно тркало						
63	Промена на лагер на предно тркало						
64	Промена на перка за ладилник						
65	Промена на рамо десно						
66	Промена на рамо предно						
67	Промена на централна спона						
68	Промена на зглоб						
69	Промена на манжетна на зглоб						
70	Промена на лагер за заден трап						
71	Промена на спона од волан						
72	Промена на десна спона						
73	Промена на лева спона						

74	Промена на сајла за гас						
75	Промена на сајла за километража						
76	Промена на сајла за кумплуг						
77	Промена на автомат за штоп						
78	Промена на автомат за уље						
79	Поправка на менувач						
80	Поправка на шалтер со штерлување						
81	Промена на полуосовина						
82	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
83	Поправка на диференцијал						
84	Промена на сајла за кумплунг						
85	Промена на диференцијал						
86	Промена на шалтер						
87	Штелување на шалтер						
88	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
89	Промена на кардан						
90	Промена на крстач за кардан						
91	Поправка по потреба промена на редуктор						
92	Замена на сонда за гас						
93	Замена на сензор за воздух						
94	Замена на сензор за палење						
95	Замена на сонда						
96	Замена на сензор						
97	Штелување на бош пумпа на апарат на дизел мотор						
98	Штелување на дизна на апарат на дизел мотор						
99	Штелување на преден трап						
100	Штелување на заден трап						
101	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						

102	Шлепување на возило по километар {од лицеместо до сервис}						
103	Вулканизерски услуги						
104	Хилзнување на блок од мотор						
105	Егализација на радилица						
106	Обработка на пиксни на клипњача						
107	Рамнење на глава на мотор						
108	Промена на воѓица на мотор						
109	Промена на надворешна гума 175/65 R 14 (Летна)						
110	Промена на надворешна гума 175/65 R 14 (Зимска)						
111	Челичен бандаж						
112	Ланци за снег						
113	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 3.3							

3.4 Листи на цени за OPEL SIGNUM 3.0.D							
Листа 3.4 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани-чарски и автоелектричарски услуги							
Ред. Број	Име на делот	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						

2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Филтер за полен						
5	Акумулатор						
6	Компресор за воздух						
7	Сијалица X7						
8	Промена на сијалица за штоп						
9	Промена на сијалица за жмигавец						
10	Црево за турбо						
11	Спона надворешна						
12	Антифриз						
13	Промена на филтер за воздух						
14	Поправка на светлосна сигнализација						
15	Промена на алансер						
16	Промена на алтернатор						
17	Поправка брисач						
18	Промена на клинаст ремен						
19	Промена на дихтон на глава и штелување вентил						
20	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (без вадење глава)						
21	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
22	Промена на карбуратор со штелување						
23	Прочистување на карбуратор со штелување						
24	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
25	Промена на дихтон на картер						
26	Промена на ребраст ремен						
27	Промена на лагер затегач на						

	ребраст каиш						
28	Промена на бензиска пумпа						
29	Промена на семеринг на брегаста						
30	Промена на семеринг на радилица – преден						
31	Штелување палење со апарат						
32	Промена на запчаник на разводник						
33	Промена на брегаста со штелување вентил						
34	Промена на термостат						
35	Промена на термопрекинувач						
36	Промена на термодавач						
37	Промена на црево за гориво						
38	Прочистување на инсталација за гориво						
39	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
40	Промена на мерач за гориво во резервоар						
41	Промена на црево за вода						
42	Прочистување на ладилник без вадење						
43	Вадење и мesteње ладилник						
44	Вадење и мesteње ладилник за парно						
45	Промена на славина за парно						
46	Промена на водна пумпа						
47	Промена на дихтунг на глава на дизел мотор						
48	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил на дизел мотор						
49	Промена на семеринг на вентил на дизел мотор (без вадење глава)						
50	Промена на семеринг на вентил на						

	дизел мотор (со вадење глава)						
51	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
52	Прочистување инсталација за гориво на дизел мотор						
53	Вадење и местење на бош пумпа на дизел мотор						
54	Промена на дизна на дизел мотор						
55	Промена на греач на дизел мотор						
56	Промена на ребраст каиш на дизел мотор						
57	Штелување палење со апарат на дизел мотор						
58	Штелување на вентил на дизел мотор						
59	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
60	Промена на дихтон на глава и штелување вентил (со промена плочки)						
61	Промена на диск преден						
62	Промена на диск заден						
63	Замена на диск плочка задна-гуртна						
64	Замена на диск плочка предна						
65	Промена на цилиндер за глицерин						
66	Промена на преден амортизер						
67	Промена на заден амортизер						
68	Промена на лагер на задно тркало						
69	Промена на лагер на предно тркало						
70	Промена на перка за ладилник						
71	Промена на рамо десно						
72	Промена на рамо предно						
73	Промена на централна спона						

74	Промена на зглоб						
75	Промена на манжетна на зглоб						
76	Промена на лагер за заден трап						
77	Промена на спона од волан						
78	Промена на десна спона						
79	Промена на лева спона						
80	Промена на сајла за гас						
81	Промена на сајла за километража						
82	Промена на сајла за кумплуг						
83	Промена на автомат за штоп						
84	Промена на автомат за уље						
85	Поправка на менувач						
86	Поправка на шалтер со штерлување						
87	Промена на полуосовина						
88	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
89	Поправка на диференцијал						
90	Промена на сајла за кумплунг						
91	Промена на диференцијал						
92	Промена на шалтер						
93	Штелување на шалтер						
94	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
95	Промена на кардан						
96	Промена на крстач за кардан						
97	Поправка по потреба промена на редуктор						
98	Замена на сонда за гас						
99	Замена на сензор за воздух						
100	Замена на сензор за палење						
101	Замена на сонда						
102	Замена на сензор						
103	Штелување на бош пумпа на апарат на дизел мотор						

104	Штелување на дизна на апарат на дизел мотор						
105	Штелување на преден трап						
106	Штелување на заден трап						
107	Заварување на ауспух – вар 1 сантиметар						
108	Шлепување на возило по километар {од лицеместо до сервис }						
109	Вулканизерски услуги						
110	Хилзнување на блок од мотор						
111	Егализација на радилица						
112	Обработка на пиксни на клипњача						
113	Рамнење на глава на мотор						
114	Промена на воѓица на мотор						
115	Промена на надворешна гума 225/45 R18 (Летна)						
116	Промена на надворешна гума 225/45 R18 (зимска)						
117	Челичен бандаж						
118	Ланци за снег						
119	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 3.4							

ДЕЛ 3	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
Листа 3.1		
Листа 3.2		
Листа 3.3		
Листа 3.4		
Вкупно за ДЕЛ 3 (3.1+3.2+3.3+3.4)		

IV.2.2 Според тоа, **вкупната цена на понудата за ДЕЛ 3** , вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: _____ (со _____ бројки),
_____ (со букви).

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ (со бројки).
_____ (со букви).

IV.2.3 Изјавувам дека за извршените услуги за **ДЕЛ 3** (делови и работна рака) **ќе обезбедам гарантен период од *** _____ **месеци** од денот на извршеното сервисирање..

*** Бараниот податок задолжитено се пополнува**

** (Податоците мора да бидат наведени само доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи)*

IV.2.4 Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка, согласно со член 169 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

ЛИСТА за ДЕЛ 4 – сервисирање на возила од марка HONDA, MAZDA, MERCEDES, MOPED

4.1.1 Листи на цени за HONDA CR-V							
Листа 4.1.1 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги							
1	2	3	4	5	6	7	8
ред. број	услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (масло 5W40 1.л)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Филтер за полен						
6	Чаура за вилушка						
7	Стабилизатор						
8	Стабилизатор заден						
9	Сијалица Xenon D2S						
10	Сијалица за штоп						
11	Сијалица за жмигавец						
12	Диодна плоча за алтернатор						
13	Реглер за алтернатор						
14	Промена на филтер						
15	Поправка на светлосна сигнализација						
16	Промена на алансер						
17	Промена на алтернатор						
18	Промена на брисач преден						
19	Промена на клинаст ремен						
20	Промена на дихтон на глава и штелување вентили						

21	Промена семеринг						
22	Промена вентил и штелување на вентил						
23	Промена на карбуратор со штелувње						
24	Прочистување на карбуратор со штелување						
25	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
26	Промена на свеќица со штелување на палење						
27	Промена на кабел за свеќица						
28	Промена на разводна капа						
29	Промена на разводник со штелување						
30	Промена на дихтон на картер						
31	Промена на ребраст ремен						
32	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
33	Промена на бензиска пумпа						
34	Промена на семеринг на брегаста						
35	Промена на семеринг на радилица - преден						
36	Штелување палење со апарат						
37	Промена на запчаник на разводник						
38	Промена на брегаста со штелување вентили						
39	Промена на термостат						
40	Промена на термопрекинувач						
41	Промена на термодавач						
42	Промена на црево за гориво						
43	Прочистување на инсталација за гориво						

44	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
45	Промена на мерач за гориво во резервоар						
46	Прочистување на ладилник без вадење						
47	Вадење и мesteње ладилник						
48	Вадење и мesteње ладилник за парно						
49	Промена на славина за парно						
50	Промена на водна пумпа						
51	Промена на ланче со запчаници						
52	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						
53	Промена на диск заден(сет од 2 парчиња)						
54	Замена на диск плочка задна-гуртна (сет од 2 парчиња)						
55	Замена на диск плочка предна-гуртна(сет од 2 парчиња)						
56	Промена на цилиндер за глицерин						
57	Промена на преден амортизер						
58	Промена на заден амортизер						
59	Промена на лагер на задно тркало						
60	Промена на лагер на предно тркало						
61	Промена на перка за ладилник						
62	Промена на рамо десно						
63	Промена на рамо предно						
64	Промена на централна спона						
65	Промена на зглоб						
66	Промена на манжетна на зглоб						
67	Промена на лагер за заден трап						
68	Промена на спона од волан						

69	Промена на десна спона						
70	Промена на лева спона						
71	Промена на сајла за гас						
72	Промена на сајла за километража						
73	Промена на сајла за кумплуг						
74	Промена на автомат за штоп						
75	Промена на автомат за уље						
76	Поправка на менувач						
77	Поправка на шалтер со штерлување						
78	Промена на полуосовина						
79	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
80	Поправка на диференцијал						
81	Промена на сајла за кумплунг						
82	Промена на диференцијал						
83	Промена на шалтер						
84	Штелување на шалтер						
85	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
86	Промена на кардан						
87	Промена на крстач за кардан						
88	Поправка на редуктор						
89	Промена на редуктор						
90	Замена на сонда за гас						
91	Замена на сензор за воздух						
92	Замена на сензор за палење						
93	Замена на сонда						
87	Замена на сензор						
88	Штелување на преден трап						
89	Штелување на заден трап						
90	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						

91	Шлепување на возило по километар {од лицеместо до сервис }						
92	Вулканизерски услуги						
93	Хилзнување на блок од мотор						
94	Егализација на радилица						
95	Обработка на пиксна на клипњача						
96	Рамнење на глава на мотор						
97	Промена на воѓица на мотор						
98	Промена надворешна гума 225/65 R 17 (летна)						
99	Промена надворешна гума 225/65 R 17 (зимска)						
100	Ланци за снег						
101	Челичен бандаж						
102	Акумулатор 75 А						
103	Промена на брисач заден						
104	Промена на шофершајбна						
105	Промена на масло во мотор (масло 5W40 1.л)						
106	Промена на филтер за масло						
107	Промена на филтер за гориво						
108	Промена на филтер за воздух						
109	Филтер за полен						
110	Чаура за вилушка						
111	Стабилизатор						
ВКУПНО ЛИСТА 4.1.1							

4.1.2 Листи на цени за HONDA CIVIC

Листа 4.1.2 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги

ред. број	Услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (масло 5W40 1.л)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Промена на филтер за полен						
6	Промена на антифриз 1.л						
7	Поправка на светлосна сигнализација						
8	Промена на алансер						
9	Промена на алтернатор						
10	Промена на брисач преден						
11	Промена на клинаст ремен						
12	Промена семеринг						
13	Промена на вентил и штелување на вентил						
14	Промена на карбуратор со штелувње						
15	Прочистување на карбуратор со штелување						
16	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
17	Промена на свекица со штелување на палење						
18	Промена на кабел за свекица						
19	Промена на разводна капа						
20	Промена на разводник со штелување						
21	Промена на дихтон на картер						
22	Промена на ребраст ремен						

23	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
24	Промена на бензиска пумпа						
25	Промена на семеринг на брегаста						
26	Промена на семеринг на радилица - преден						
27	Штелување палење со апарат						
28	Промена на запчаник на разводник						
29	Промена на брегаста со штелување вентили						
30	Промена на термостат						
31	Промена на термопрекинувач						
32	Промена на термодавач						
33	Промена на црево за гориво						
34	Прочистување на инсталација за гориво						
35	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
36	Промена на мерач за гориво во резервоар						
37	Прочистување на ладилник без вадење						
38	Вадење и мesteње ладилник						
39	Вадење и мesteње ладилник за парно						
40	Промена на славина за парно						
41	Промена на водна пумпа						
42	Промена на ланче со запчаници						
43	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						
44	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
45	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						
46	Замена на диск плочка предна (сет од						

	2 парчиња)						
47	Промена на цилиндер за глицерин						
48	Промена на преден амортизер						
49	Промена на заден амортизер						
50	Промена на лагер на задно тркало						
51	Промена на лагер на предно тркало						
52	Промена на перка за ладилник						
53	Промена на рамо десно						
54	Промена на рамо предно						
55	Промена на централна спона						
56	Промена на зглоб						
57	Промена на манжетна на зглоб						
58	Промена на лагер за заден трап						
59	Промена на спона од волан						
60	Промена на десна спона						
61	Промена на лева спона						
62	Промена на сајла за гас						
63	Промена на сајла за километража						
64	Промена на сајла за кумплуг						
65	Промена на автомат за штоп						
66	Промена на автомат за уље						
67	Поправка на менувач						
68	Поправка на шалтер со штерлување						
69	Промена на полуосовина						
70	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
71	Поправка на диференцијал						
72	Промена на сајла за кумплунг						
73	Промена на диференцијал						
74	Промена на шалтер						
75	Штелување на шалтер						
76	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
77	Промена на кардан						

78	Промена на крстач за кардан						
79	Поправка на редуктор						
80	Промена на редуктор						
81	Замена на сонда за гас						
82	Замена на сензор за воздух						
83	Замена на сензор за палење						
84	Замена на сонда						
85	Замена на сензор						
86	Штелување на преден трап						
87	Штелување на заден трап						
88	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
89	Шлепување на возило по километар {од лице место до сервис}						
90	Вулканизерски услуги						
91	Хилзнување на блок од мотор						
92	Егализација на радилица						
93	Обработка на пиксна на клипњача						
94	Рамнење на глава на мотор						
95	Промена на воѓица на мотор						
96	Надворешна гума 205/55 R16 (летна)						
97	Надворешна гума 205/55 R16 (зимска)						
98	Челичен бандаж						
99	Ланци за снег						
100	Акумулатор 75 А						
101	Промена на брисач заден						
102	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 4.1.2							

4.2.1 Листи на цени за MAZDA 3							
Листа 4.2.1 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги							
1	2	3	4	5	6	7	8
ред. број	услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (масло 5W40)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Промена на филтер за полен						
6	Поправка на светлосна сигнализација						
7	Сијалица H7						
8	Промена на сијалица за штоп						
9	Промена на сијалица за жмигавец						
10	Промена на алансер						
11	Промена на алтернатор						
12	Промена на брисач преден						
13	Промена на клинаст ремен						
14	Промена на дихтон на глава и штелување вентили						
15	Промена семеринг						
16	Промена на вентил и штелување на вентил						
17	Промена на карбуратор со штелување						
18	Прочистување на карбуратор со штелување						
19	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
20	Промена на свеќица со штелување на						

	палење						
21	Промена на кабел за свекица						
22	Промена на разводна капа						
23	Промена на разводник со штелување						
24	Промена на дихтон на картер						
25	Промена на ребраст ремен						
26	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
27	Промена на бензиска пумпа						
28	Промена на семеринг на брегаста						
29	Промена на семеринг на радилица - преден						
30	Штелување палење со апарат						
31	Промена на запчаник на разводник						
32	Промена на брегаста со штелување вентили						
33	Промена на термостат						
34	Промена на термопрекинувач						
35	Промена на термодавач						
36	Промена на црево за гориво						
37	Прочистување на инсталација за гориво						
38	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
39	Промена на мерач за гориво во резервоар						
40	Прочистување на ладилник без вадење						
41	Вадење и мesteње ладилник						
42	Вадење и мesteње ладилник за парно						
43	Промена на славина за парно						
44	Промена на водна пумпа						
45	Промена на ланче со запчаници						
46	Промена на диск предн (сет од 2						

	парчиња)						
47	Промена на диск заден(сет од 2 парчиња)						
48	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						
49	Замена на диск плочка предна (сет од 2 парчиња)						
50	Промена на цилиндер за глицерин						
51	Промена на преден амортизер						
52	Промена на заден амортизер						
53	Промена на лагер на задно тркало						
54	Промена на лагер на предно тркало						
55	Промена на перка за ладилник						
56	Промена на рамо десно						
57	Промена на рамо предно						
58	Промена на централна спона						
59	Промена на зглоб						
60	Промена на манжетна на зглоб						
61	Промена на лагер за заден трап						
62	Промена на спона од волан						
63	Промена на десна спона						
64	Промена на лева спона						
65	Промена на сајла за гас						
66	Промена на сајла за километража						
67	Промена на сајла за кумплуг						
68	Промена на автомат за штоп						
69	Промена на автомат за уље						
70	Поправка на менувач						
71	Поправка на шалтер со штерлување						
72	Промена на полуосовина						
73	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
74	Поправка на диференцијал						
75	Промена на сајла за кумплунг						

76	Промена на диференцијал						
77	Промена на шалтер						
78	Штелување на шалтер						
79	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
80	Промена на кардан						
81	Промена на крстач за кардан						
82	Поправка на редуктор						
83	Промена на редуктор						
84	Замена на сонда за гас						
85	Замена на сензор за воздух						
86	Замена на сензор за палење						
87	Замена на сонда						
88	Замена на сензор						
89	Штелување на преден трап						
90	Штелување на заден трап						
91	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
92	Шлепување на возило по километар {од лице место до сервис }						
93	Вулканизерски услуги						
94	Хилзнување на блок од мотор						
95	Егализација на радилица						
96	Обработка на пиксна на клипњача						
97	Рамнење на глава на мотор						
98	Промена на воѓица на мотор						
99	Промена на надворешна гума 195/65 R15 (летна)						
100	Промена на надворешна гума 195/65 R15 (зимска)						
101	Челичен бандаж						
102	Ланци за снег						
103	Акумулатор 75 А						
104	Промена на брисач заден						

105	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 4.2.1							

4.3.1 Листи на цени за MERCEDES SPRINTER KOMBE							
Листа 4.3.1 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги							
1	2	3	4	5	6	7	8
ред. број	услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (малсо 10/40 1.л)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Промена на филтер за полен						
6	Поправка на светлосна сигнализација						
7	Промена на алансер						
8	Промена на алтернатор						
9	Промена на брисач преден						
10	Промена на клинаст ремен						
11	Промена на дихтон на глава и штелување вентили						
12	Промена семеринг						
13	Промена на вентил и штелување на вентил						
14	Промена на карбуратор со штелување						
15	Прочистување на карбуратор со						

	штелување						
16	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
17	Промена на разводна капа						
18	Промена на разводник со штелување						
19	Промена на дихтон на картер						
20	Промена на ребраст ремен						
21	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
22	Промена на семеринг на брегаста						
23	Промена на семеринг на радилица - преден						
24	Штелување палење со апарат						
25	Промена на запчаник на разводник						
26	Промена на брегаста со штелување вентили						
27	Промена на термостат						
28	Промена на термопрекинувач						
29	Промена на термодавач						
30	Промена на црево за гориво						
31	Прочистување на инсталација за гориво						
32	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
33	Промена на мерач за гориво во резервоар						
34	Прочистување на ладилник без вадење						
35	Вадење и мesteње ладилник						
36	Вадење и мesteње ладилник за парно						
37	Промена на славина за парно						
38	Промена на водна пумпа						

39	Промена на дихтунг на глава на дизел мотор						
40	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили на дизел мотор						
41	Промена на семеринзи на вентили на дизел мотор						
42	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
43	Прочистување на инсталација за гориво на дизел мотор						
44	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						
45	Промена на дизна на дизел мотор						
46	Промена на греач на дизел мотор						
47	Промена на ребраст каиш на дизел мотор						
48	Штелување палење со апарат на дизел мотор						
49	Штелување на вентили на дизел мотор						
50	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
51	Промена на ланче со запчаници						
52	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						
53	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
54	Замена на диск плочка задна-гуртна (сет од 2 парчиња)						
55	Замена на диск плочка предна (сет од 2 парчиња)						
56	Промена на цилиндер за глицерин						
57	Промена на преден амортизер						
58	Промена на заден амортизер						

59	Промена на лагер на задно тркало						
60	Промена на лагер на предно тркало						
61	Промена на перка за ладилник						
62	Промена на рамо десно						
63	Промена на рамо предно						
64	Промена на централна спона						
65	Промена на зглоб						
66	Промена на манжетна на зглоб						
67	Промена на лагер за заден трап						
68	Промена на спона од волан						
69	Промена на десна спона						
70	Промена на лева спона						
71	Промена на сајла за гас						
72	Промена на сајла за километража						
73	Промена на сајла за кумплуг						
74	Промена на автомат за штоп						
75	Промена на автомат за уље						
76	Поправка на менувач						
77	Поправка на шалтер со штерлување						
78	Промена на полуосовина						
79	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
80	Поправка на диференцијал						
81	Промена на сајла за кумплунг						
82	Промена на диференцијал						
83	Промена на шалтер						
84	Штелување на шалтер						
85	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
86	Промена на кардан						
87	Промена на крстач за кардан						
88	Поправка на редуктор						
89	Промен на реудктор						
90	Замена на сонда за гас						

91	Замена на сензор за воздух						
92	Замена на сензор за палење						
93	Замена на сонда						
94	Замена на сензор						
95	Штелување на бош пумпа на апарат на дизел мотор						
96	Штелување на дизна на апарат на дизел мотор						
97	Штелување на преден трап						
98	Штелување на заден трап						
99	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
100	Шлепување на возило по километар (од лицеместо до сервис)						
101	Вулканизерски услуги						
102	Хилзнување на блок од мотор						
103	Егализација на радилица						
104	Обработка на пиксна на клипњача						
105	Рамнење на глава на мотор						
106	Промена на воѓица на мотор						
107	Промена на надворешна гума 195/70 R15 (зимска)						
108	Промена на надворешна гума 195/70 R15 (летна)						
109	Челичен бандаж						
110	Ланци за снег						
111	Акумулатор 75 А						
112	Промена на брисач заден						
113	Промена на шофершајбна						
114	Промена на предна сијалица						
115	Промена на сијалица за штоп						
116	Промена на сијалица за жмигавец						
ВКУПНО ЛИСТА 4.3.1							

4.3.2 Листи на цени за MERCEDES E 320 CDI

Листа 4.3.2 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги

1	2	3	4	5	6	7	8
ред. број	услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (масло 5w40, 1л)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Промена на филтер за полен						
6	Поправка на светлосна сигнализација						
7	Промена на алансер						
8	Промена на антифриз 1л						
9	Промена на алтернатор						
10	Промена на брисач преден						
11	Промена на клинаст ремен						
12	Промена на дихтон на глава и штелување вентили						
13	Промена вентили и штелување вентили						
14	Промена на земеринг						
15	Сијалица Ксенон D1S						
16	Промена на сијалица за штоп						
17	Промена на сијалица за жмигавец						
18	Канален ремен						
19	Затегач на канален ремен						
20	Промена на дихтунг на усисно						

	издувна грана						
21	Промена на дихтон на картер						
22	Промена на ребраст ремен						
23	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
24	Промена на семеринг на брегаста						
25	Промена на семеринг на радилица - преден						
26	Штелување палење со апарат						
27	Промена на запчаник на разводник						
28	Промена на брегаста со штелување вентили						
29	Промена на термостат						
30	Промена на термопрекинувач						
31	Промена на термодавач						
32	Промена на црево за гориво						
33	Прочистување на инсталација за гориво						
34	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
35	Промена на мерач за гориво во резервоар						
36	Прочистување на ладилник без вадење						
37	Вадење и мesteње ладилник						
38	Вадење и мesteње ладилник за парно						
39	Промена на славина за парно						
40	Промена на водна пумпа						
41	Генерален ремонт на дизел мотор						
42	Промена на дихтунг на глава на дизел мотор						
43	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили на дизел мотор						

44	Промена на семеринзи на вентили на дизел мотор						
45	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
46	Прочистување на инсталација за гориво на дизел мотор						
47	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						
48	Промена на дизна на дизел мотор						
49	Промена на греач на дизел мотор						
50	Промена на ребраст каиш на дизел мотор						
51	Штелување палење со апарат на дизел мотор						
52	штелување на вентили на дизел мотор						
53	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
54	Промена на ланче со запчаници						
55	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						
56	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
57	Замена на диск плочка задна-гуртна (сет од 2 парчиња)						
58	Замена на диск плочка предна(сет од 2 парчиња)						
59	Промена на цилиндер за глицерин						
60	Промена на преден амортизер						
61	Промена на заден амортизер						
62	Промена на лагер на задно тркало						
63	Промена на лагер на предно тркало						
64	Промена на перка за ладилник						
65	Промена на рамо десно						

66	Промена на рамо предно						
67	Промена на централна спона						
68	Промена на зглоб						
69	Промена на манжетна на зглоб						
70	Промена на лагер за заден трап						
71	Промена на спона од волан						
72	Промена на десна спона						
73	Промена на лева спона						
74	Промена на сајла за гас						
75	Промена на сајла за километража						
76	Промена на сајла за кумплуг						
77	Промена на автомат за штоп						
78	Промена на автомат за уље						
79	Поправка на менувач						
80	Поправка на шалтер со штерлување						
81	Промена на полуосовина						
82	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
83	Поправка на диференцијал						
84	Промена на сајла за кумплунг						
85	Промена на диференцијал						
86	Промена на шалтер						
87	Штелување на шалтер						
88	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
89	Промена на кардан						
90	Промена на крстач за кардан						
91	Поправка на редуктор						
92	Промена на редуктор						
93	Замена на сонда за гас						
94	Замена на сензор за воздух						
95	Замена на сензор за палење						
96	Замена на сонда						

97	Штелување на бош пумпа на апарат на дизел мотор						
98	Штелување на дизна на апарат на дизел мотор						
99	Штелување на преден трап						
100	Штелување на заден трап						
101	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
102	Шлепување на возило по километар (од лицеместо до сервис)						
103	Вулканизерски услуги						
104	Хилзнување на блок од мотор						
105	Егализација на радилица						
106	Обработка на пиксна на клипњача						
107	Рамнење на глава на мотор						
108	Промена на воѓица на мотор						
109	Промена на надворешна гума 225/45 R18 (зимиска)						
110	Промена на надворешна гума 225/45 R18 (летна)						
111	Челичен бандаж						
112	Ланци за снег						
113	Акумулатор 75 А						
114	Промена на брисач заден						
115	Промена на шофершајбна						
116	Промена на предна сијалица						
117	Промена на сијалица за штоп						
118	Промена на сијалица за жмигавец						
ВКУПНО ЛИСТА 4.3.2							

4.4.1 Листи на цени за MOPED BENLLI -MOTORCIKEL**Листа 4.4.1 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги**

1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. Број	Име на делот	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на карбуратор						
3	Промена на вариатор						
4	Промена на каиш						
5	Промена на ламела						
6	Промена на алансер						
7	Промена на бензиска пумпа						
8	Промена предни плочки						
9	Промена на предни вилушки						
10	Промена задни гуртни						
11	Промена предни вилушки						
12	Промена на федерчиња						
13	Поправка на светлосна сигнализација						
14	Промена на бадаш						
15	Промена на надворешна гума (летна)						
16	Промена на надворешна гума (зимаска)						
17	Промена на предна сијалица						
18	Промена на сијалица за штоп						
19	Промена на сијалица за жмигавец						
ВКУПНО ЛИСТА 4.4.1							

ДЕЛ 4	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
Листа 4.1.1		
Листа 4.1.2		
Листа 4.2.1		
Листа 4.3.1		
Листа 4.3.2		
Листа 4.4.1		
Вкупно за ДЕЛ 4 (4.1.1+4.1.2+4.2.1+4.3.1+4.3.2+4.4.1)		

IV.2.2 Според тоа, **вкупната цена на понудата за ДЕЛ 4** , вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: _____(со бројки), _____(со букви).

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____(со бројки), _____(со букви).

IV.2.3 Изјавувам дека за извршените услуги за **ДЕЛ 4** (делови и работна рака) ќе обезбедам гарантен период од * _____ месеци од денот на извршеното сервисирање.

*** Бараниот податок задолжитено се пополнува**

IV.2.4 Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка, согласно со член 114 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

ЛИСТА за ДЕЛ 5 - сервисирање на возила од марка PEUGEOT

5.1 Листи на цени за PEUGEOT BOXER MINIBUS

Листа 5.1 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги

1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. број	услуга	единична цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единична цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (масло 10/40 1.л)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Промена на филтер за полен						
6	Промена на антифриз 1.л						
7	Поправка на светлосна сигнализација						
8	Промена на алансер						
9	Промена на алтернатор						
10	Промена на брисач преден						
11	Промена на клинаст ремен						
12	Промена на дихтон на глава и штелување вентили						
13	Промена семеринг						
14	Мотор за бришачи						
15	Поправка на менувач						

16	Промена на вентили и штелување вентили						
17	Промена на карбуратор со штелувње						
18	Прочистување на карбуратор со штелување						
19	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
20	Промена на дихтон на картер						
21	Промена на ребраст ремен						
22	Промена на лагер затегаач на ребраст каиш						
23	Промена на семеринг на брегаста						
24	Промена на семеринг на радилица - преден						
25	Штелување палење со апарат						
26	Промена на запчаник на разводник						
27	Промена на брегаста со штелување вентили						
28	Промена држач долен						
29	Промена на клизач среден						
30	Промена на термостат						
31	Промена на термопрекинувач						
32	Промена на термодавач						
33	Промена на црево за гориво						
34	Прочистување на инсталација за гориво						
35	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						

36	Промена на мерач за гориво во резервоар						
37	Прочистување на ладилник без вадење						
38	Вадење и мesteње ладилник						
39	Вадење и мesteње ладилник за парно						
40	Промена на славина за парно						
41	Промена на водна пумпа						
42	Промена на дихтунг на глава на дизел мотор						
43	Промена на семеринзи на вентили на дизел мотор						
44	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
45	Прочистување на инсталација за гориво на дизел мотор						
46	Промена на дизна на дизел мотор						
47	Промена на греач на дизел мотор						
48	Промена на ребраст каиш на дизел мотор						
49	Штелување палење со апарат на дизел мотор						
50	штелување на вентили на дизел мотор						
51	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
52	Промена на дихтон на глава и штелување вентили (со промена плочки)						
53	Промена на ланче со запчаници						

54	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						
55	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
56	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						
57	Замена на диск плочка предна (сет од 2 парчиња)						
58	Промена на шапа предна						
59	Промена на шапа задна						
60	репарирање на шапа предна						
61	репарирање на шапа задна						
62	Промена на цилиндер за глицерин						
63	Промена на преден амортизер						
64	Промена на заден амортизер						
65	Промена на лагер на задно тркало						
66	Промена на лагер на предно тркало						
67	Промена на перка за ладилник						
68	Промена на рамо десно						
69	Промена на рамо предно						
70	Промена на централна спона						
71	Промена на зглоб						
72	Промена на манжетна на зглоб						
73	Промена на лагер за заден трап						
74	Промена на спона од волан						
75	Промена на десна спона						

76	Промена на лева спона						
77	Промена на сајла за гас						
78	Промена на сајла за километража						
79	Промена на сајла за кумплуг						
80	Промена на автомат за штоп						
81	Промена на автомат за уље						
82	Поправка на менувач						
83	Поправка на шалтер со штерлување						
84	Промена на полуосовина						
85	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
86	Поправка на диференцијал						
87	Промена на сајла за кумплунг						
88	Промена на диференцијал						
89	Промена на шалтер						
90	Штелување на шалтер						
91	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
92	Промена на крстач за кардан						
93	Замена на сонда за гас						
94	Замена на сензор за воздух						
95	Замена на сензор за палење						
96	Замена на сензор						
97	Штелување на бош пумпа на апарат на дизел мотор						
98	Штелување на дизна на апарат на дизел мотор						
99	Штелување на преден трап						
100	Штелување на заден трап						
101	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						

102	Шлепување на возило по километар {од лице место до сервис }						
103	Вулканизерски услуги						
104	Хилзнување на блок од мотор						
105	Егализација на радилица						
106	Обработка на пиксна на клипњача						
107	Рамнење на глава на мотор						
108	Промена на воѓица на мотор						
109	Промена на надворешна гума 205/75 R16 110/108 Q (летна)						
110	Промена на надворешна гума 205/75 R16 110/108Q (зимска)						
111	Челичен бандаж						
112	Ланци за снег						
113	Акумулатор 75 А						
114	Промена на брисач заден						
115	Промена на шофершајбна						
116	Промена на предна сијалица						
117	Промена на сијалица за штоп						
118	Промена на сијалица за жмигавец						
119	Промена на ракета за светла						
ВКУПНО ЛИСТА 5.1							

5.2 Листи на цени за PEUGEOT BOXER FURGON

Листа 5.2 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги

1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. број	услуга	единична цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единична цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (масло 10/40 1.л)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Промена на филтер за полен						
6	Промена на антифриз 1.л						
7	Поправка на светлосна сигнализација						
8	Промена на алансер						
9	Промена на алтернатор						
10	Промена на брисач преден						
11	Промена на клинаст ремен						
12	Промена на дихтон на глава и штелување вентили						
13	Промена семеринг						
14	Мотор за бришачи						
15	Поправка на менувач						
16	Промена на вентили и штелување вентили						
17	Промена на карбуратор со штелувње						
18	Прочистување на карбуратор со штелување						

19	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
20	Промена на дихтон на картер						
21	Промена на ребраст ремен						
22	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
23	Промена на семеринг на брегаста						
24	Промена на семеринг на радилица - преден						
25	Штелување палење со апарат						
26	Промена на брегаста со штелување вентили						
27	Промена на термостат						
28	Промена на термопрекинувач						
29	Промена на термодавач						
30	Промена на црево за гориво						
31	Прочистување на инсталација за гориво						
32	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
33	Промена на мерач за гориво во резервоар						
34	Прочистување на ладилник без вадење						
35	Вадење и мesteње ладилник						
36	Вадење и мesteње ладилник за парно						
37	Промена на славина за парно						
38	Промена на водна пумпа						
39	Промена на дихтунг на глава на дизел мотор						
40	Промена на семеринзи на вентили на дизел мотор						
41	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						

42	Прочистување на инсталација за гориво на дизел мотор						
43	Промена на дизна на дизел мотор						
44	Промена на греач на дизел мотор						
45	Промена на ребраст каиш на дизел мотор						
46	Штелување палење со апарат на дизел мотор						
47	штелување на вентили на дизел мотор						
48	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
49	Промена на дихтон на глава и штелување вентили (со промена плочки)						
50	Промена на ланче со запчаници						
51	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						
52	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
53	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						
54	Замена на диск плочка предна (сет од 2 парчиња)						
55	Промена на шапа предна						
56	Промена на шапа задна						
57	репарирање на шапа предна						
58	репарирање на шапа задна						
59	Промена на цилиндер за глицерин						
60	Промена на преден амортизер						
61	Промена на заден амортизер						
62	Промена на лагер на задно тркало						

63	Промена на лагер на предно тркало						
64	Промена на перка за ладилник						
65	Промена на рамо десно						
66	Промена на рамо предно						
67	Промена на централна спона						
68	Промена на зглоб						
69	Промена на манжетна на зглоб						
70	Промена на лагер за заден трап						
71	Промена на спона од волан						
72	Промена на десна спона						
73	Промена на лева спона						
74	Промена на сајла за гас						
75	Промена на сајла за километража						
76	Промена на сајла за кумплуг						
77	Промена на автомат за штоп						
78	Промена на автомат за уље						
79	Поправка на менувач						
80	Поправка на шалтер со штерлување						
81	Промена на полуосовина						
82	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
83	Поправка на диференцијал						
84	Промена на сајла за кумплунг						
85	Промена на диференцијал						
86	Промена на шалтер						
87	Штелување на шалтер						
88	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						

89	Промена на крстач за кардан						
90	Замена на сонда за гас						
91	Замена на сензор за воздух						
92	Замена на сензор за палење						
93	Штелување на бош пумпа на апарат на дизел мотор						
94	Штелување на дизна на апарат на дизел мотор						
95	Штелување на преден трап						
96	Штелување на заден трап						
97	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
98	Шлепување на возило по километар {од лицеместо до сервис }						
99	Вулканизерски услуги						
100	Хилзнување на блок од мотор						
101	Егализација на радилица						
102	Обработка на пиксна на клипњача						
103	Рамнење на глава на мотор						
104	Промена на воѓица на мотор						
105	Промена на надворешна гума 205/75 R16 110/108R+L4 (летна)						
106	Промена на надворешна гума 205/75 R16 110/108R+L4 (зимска)						
107	Челичен бадаж						
108	Ланци за снег						
109	Акумулатор 75 А						
110	Промена на брисач заден						
111	Промена на шофершајбна						

112	Промена на предна сијалица						
113	Промена на сијалица за штоп						
114	Промена на сијалица за жмигавец						
115	Промена на ракета за светла						
ВКУПНО ЛИСТА 5.2							

5.3 Листи на цени за PEUGEOT 307 1.6							
Листа 5.3 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. број	Услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (масло 10/40, 1л)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Промена на филтер за полен						
6	Бобина						
7	Промена на антифриз 1л						
8	Поправка на светлосна сигнализација						
9	Промена на алансер						
10	Промена на алтернатор						
11	Промена на брисач преден						
12	Промена на клинаст ремен						
13	Промена на дихтон на глава и штелување вентили						
14	Промена на вентил						
15	Промена семеринг						

16	Промена на карбуратор со штелувње						
17	Прочистување на карбуратор со штелување						
18	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
19	Промена на свеќица со штелување на палење						
20	Промена на кабел за свеќица						
21	Промена на разводна капа						
22	Промена на разводник со штелување						
23	Промена на дихтон на картер						
24	Промена на ребраст ремен						
25	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
26	Промена на бензиска пумпа						
27	Промена на семеринг на брегаста						
28	Промена на семеринг на радилица - преден						
29	Штелување палење со апарат						
30	Промена на запчаник на разводник						
31	Промена на брегаста со штелување вентили						
32	Промена на термостат						
33	Промена на термопрекинувач						
34	Промена на термодавач						
35	Промена на црево за гориво						
36	Прочистување на инсталација за гориво						
37	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
38	Промена на мерач за гориво во резервоар						
39	Промена на црево за вода						
40	Прочистување на ладилник без вадење						
41	Вадење и мesteње ладилник						
42	Вадење и мesteње ладилник за парно						
43	Промена на славина за парно						
44	Промена на водна пумпа						
45	Промена на ланче со запчаници						
46	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						

47	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
48	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						
49	Замена на диск плочка предна (сет од 2 парчиња)						
50	Промена на шапа предна						
51	Промена на шапа задна						
52	репарирање на шапа предна						
53	репарирање на шапа задна						
54	Промена на цилиндер за глицерин						
55	Промена на преден амортизер						
56	Промена на заден амортизер						
57	Промена на лагер на задно тркало						
58	Промена на лагер на предно тркало						
59	Промена на перка за ладилник						
60	Промена на рамо десно						
61	Промена на рамо предно						
62	Промена на централна спона						
63	Промена на зглоб						
64	Промена на манжетна на зглоб						
65	Промена на лагер за заден трап						
66	Промена на спона од волан						
67	Промена на десна спона						
68	Промена на лева спона						
69	Промена на сајла за гас						
70	Промена на сајла за километража						
71	Промена на сајла за кумплуг						
72	Промена на автомат за штоп						
73	Промена на автомат за уље						
74	Поправка на менувач						
75	Поправка на шалтер со штерлување						
76	Промена на полуосовина						
77	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						

78	Поправка на диференцијал						
79	Промена на сајла за кумплунг						
80	Промена на диференцијал						
81	Промена на шалтер						
82	Штелување на шалтер						
83	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
84	Промена на кардан						
85	Промена на крстач за кардан						
86	Поправка на редуктор						
87	Замена на сонда за гас						
88	Замена на сензор за воздух						
89	Замена на сензор за палење						
90	Замена на сензор						
91	Штелување на преден трап						
92	Штелување на заден трап						
93	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
94	Шлепување на возило по километар {од лицеместо до сервис }						
95	Вулканизерски услуги						
96	Хилзнување на блок од мотор						
97	Егализација на радилица						
98	Обработка на пиксни на клипњача						
99	Рамнење на глава на мотор						
100	Промена на воѓица на мотор						
101	Промена надворешна гума 185/65 R15 88T (летна) Индекс на брзина мин Т Индекс на носивост мин 88						
102	Промена надворешна гума 185/65 R15 88T (летна) Индекс на брзина мин Т Индекс на носивост мин 88						
103	Челичен бандаж						
104	Акумулатор 75 А						
105	Ланци за снег						

106	Промена на брисач заден						
107	Промена на шофершајбна						
108	Промена на предна сијалица						
109	Промена на сијалица за штоп						
110	Промена на сијалица за жмигавец						
111	Промена на ракета за светла						
ВКУПНО ЛИСТА 5.3							

5.4 Листи на цени за PEUGEOT 3008							
Листа 5.4 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги							
1	2	3	4	5	6	7	8
ред. Број	Услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (масло 10/40, 1л)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Промена на филтер за полен						
6	Бобина						
7	Промена на антифриз 1л						
8	Поправка на светлосна сигнализација						
9	Промена на алансер						
10	Промена на алтернатор						
11	Промена на брисач преден						
12	Промена на клинаст ремен						
13	Промена на дихтон на глава и штелување вентили						
14	Промена на вентил						

15	Промена семеринг						
16	Промена на карбуратор со штелување						
17	Прочистување на карбуратор со штелување						
18	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
19	Промена на дихтон на картер						
20	Промена на ребраст ремен						
21	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
22	Промена на бензиска пумпа						
23	Промена на семеринг на брегаста						
24	Промена на семеринг на радилица – преден						
25	Штелување палење со апарат						
26	Промена на запчаник на разводник						
27	Промена на брегаста со штелување вентили						
28	Промена на термостат						
29	Промена на термопрекинувач						
30	Промена на термодавач						
31	Промена на црево за гориво						
32	Прочистување на инсталација за гориво						
33	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
34	Промена на мерач за гориво во резервоар						
35	Промена на црево за вода						
36	Прочистување на ладилник без вадење						
37	Вадење и мesteње ладилник						
38	Вадење и мesteње ладилник за парно						
39	Промена на славина за парно						
40	Промена на водна пумпа						
41	Промена на ланче со запчаници						
42	Промена на диск преден (сет од 2						

	парчиња)						
43	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
44	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						
45	Замена на диск плочка предна-гуртна (сет од 2 парчиња)						
46	Промена на цилиндер за глицерин						
47	Промена на преден амортизер						
48	Промена на заден амортизер						
49	Промена на шапа предна						
50	Промена на шапа задна						
51	репарирање на шапа предна						
52	репарирање на шапа задна						
53	Промена на лагер на задно тркало						
54	Промена на лагер на предно тркало						
55	Промена на перка за ладилник						
56	Промена на рамо десно						
57	Промена на рамо предно						
58	Промена на централна спона						
59	Промена на зглоб						
60	Промена на манжетна на зглоб						
61	Промена на лагер за заден трап						
62	Промена на спона од волан						
63	Промена на десна спона						
64	Промена на лева спона						
65	Промена на сајла за гас						
66	Промена на сајла за километража						
67	Промена на сајла за кумплуг						
68	Промена на автомат за штоп						
69	Промена на автомат за уље						
70	Поправка на менувач						
71	Поправка на шалтер со штерлување						
72	Промена на полуосовина						
73	Промена на сет потисна плоча ламела ,						

	друг лагер и замаец						
74	Поправка на диференцијал						
75	Промена на сајла за кумплунг						
76	Промена на диференцијал						
77	Промена на шалтер						
78	Штелување на шалтер						
79	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
80	Промена на кардан						
81	Промена на крстач за кардан						
82	Поправка на редуктор						
83	Промена на редуктор						
84	Замена на сензор за воздух						
85	Замена на сензор за палење						
86	Замена на сензор						
87	Штелување на преден трап						
88	Штелување на заден трап						
89	Заварување на ауспух – вар 1 сантиметар						
90	Шлепување на возило по километар {од лице место до сервис }						
91	Вулканизерски услуги						
92	Хилзнување на блок од мотор						
93	Егализација на радилица						
94	Обработка на пиксни на клипњача						
95	Рамнење на глава на мотор						
96	Промена на воѓица на мотор						
97	Промена надворешна гума 195/65 R15 (летна)						
98	Промена надворешна гума 195/65 R15 (зимска)						
99	Челичен бандаж						
100	Ланци за снег						
101	Акумулатор 75 А						
102	Промена на брисач заден						

103	Промена на шофершајбна						
104	Промена на предна сијалица						
105	Промена на сијалица за штоп						
106	Промена на сијалица за жмигавец						
107	Промена на ракета за светла						
ВКУПНО ЛИСТА 5.4							

5.5 Листи на цени за PEUGEOT 301

Листа 5.5 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги

1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. број	Услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ	Вкупно 3+4	Вкупно ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена надворешна гума 185/65 R15 88T (летна) Индекс на брзина мин Т Индекс на носивост мин 88						
2	Промена надворешна гума 185/65 R15 88T (зимска) Индекс на брзина мин Т Индекс на носивост мин 88						
3	балансирање на гума						
4	центрирање на предница						
5	центрирање на задница						
6	акумулатор						
7	промена на плочки предни						
8	промена на плочки задни						
9	промена на диск преден						
10	промена на диск заден						
11	промена на брисач						
12	промена на течност за стакло						

13	промена на греач						
14	промена за намалување на азотен оксид уреа						
15	промена на амортизер преден						
16	промена на амортизер заден						
17	промена на буфер на амортизер						
18	промена на лагер на амортизери						
19	промена на спони внатрешни						
20	промена на чаури						
21	Промена на масло во мотор						
22	Промена на филтер за масло						
23	Промена на филтер за гориво						
24	Промена на филтер за воздух						
25	Промена на филтер за полен						
26	промена на метлица за брисач						
27	промена на сет ребраст затегач и водна пумпа						
28	Промена на сет потисна плоча ламела , друг лагер и замаец						
29	Шлепување на возило по километар {од лицеместо до сервис }						
ВКУПНО ЛИСТА 5.5							

ДЕЛ 5	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
Листа 5.1		
Листа 5.2		
Листа 5.3		
Листа 5.4		
Листа 5.5		
Вкупно за ДЕЛ 5 (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)		

IV.2.2 Според тоа, **вкупната цена на понудата за ДЕЛ 5**, вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: _____ (со бројки),
_____ (со букви).

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ (со бројки),
_____ (со букви).

IV.2.3 Изјавувам дека за извршените услуги за **ДЕЛ 5** (делови и работна рака) ќе обезбедам гарантен период од * _____ месеци од денот на извршеното сервисирање.

*** Бараниот податок задолжитено се пополнува**

IV.2.4 Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка, согласно со член 114 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

II. ИЗЈАВА ЗА СЕРИОЗНОСТ НА ПОНУДАТА

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме] врз основа на член 101 став 4 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____ изјавувам дека нема да ги преземам дејствијата од став 6 на член 101 од Законот за јавните набавки во постапката која се спроведува по огласот за доделување на договор за јавна набавка број _____ [број на оглас] за набавка на - „Сервисирање на возила“, објавен од страна на Царинска управа на Република Северна Македонија и дека понудата е правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен со последиците од прекршување на оваа изјава, што ќе доведе до издавање на негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава согласно со член 101 став 7 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

III. ОБРАЗЕЦ ЗА ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ³

1. Назив на економскиот оператор / претставник на група економски оператори / член на група економски оператори:

³ Во случај на групна пријава за учество, образецот со општи информации се пополнува за секој член на групата на економски оператори.

2. Адреса на седиштето:	
3. Телефон:	4. Контакт:
5. Факс:	6. e-mail:
7. Место на основањето/регистрацијата:	8. Година на основањето/регистрацијата:
9. Основни дејности на економскиот оператор:	